



# СЛУЖБЕ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Објави според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено књиговодство 60302-603-1125

Петок, 30 декември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

845.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) врз основа на согласност од извршните совети на Собранијата на републиките и од извршните совети на Собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1978 ГОДИНА**

1. Увозот на стоки за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковни контингенти, односно девизни контингенти, се врши согласно со член 27 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, врз основа на самоуправната спогодба што ќе ја склучат организациите на здружен труд производители, потрошувачи и увозници на соодветните стоки или организациите на здружен труд во рамките на заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

Ако во заедницата од став 1 на оваа точка не се здружени сите организации на здружен труд производители, потрошувачи и увозници на соодветните стоки, односно ако организациите на здружен труд се здружени во повеќе заедници, самоуправната спогодба за утврдување на контингентите ја склучуваат организациите на здружен труд кои не се здружени во таа заедница и заедницата на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно заедниците на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка помеѓу себе.

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка, во рамките на материјалните биланси, што се засноваат врз предвидената стапка на порастот на производството за 1978 година, се утврдува обемот на увозот според количеството (стоквен контингент), односно според вредноста (девизен контингент), усогласен со домашното производство и потрошувачка; регионалните правци на увозот, во согласност со заедничката економска политика и склучените трговски и други меѓудржавни спогодби; постапката за распределба врз одделни организации на здружен труд; структурата и динамиката на увозот; начинот и организацијата на увозот и др.

Материјалните биланси од став 3 на оваа точка ги утврдува Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со Сојузниот секретаријат за пазар и цени, со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со други сојузни органи на управата надлежни за соодветната област на стопанството, со надлежните републички и покраински органи и заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

Стоковните и девизните контингенти утврдени во смисла на оваа точка ги опфаќаат и стоките произведени во сопствени и мешовити претпријатија основани во земјите во развој под условите на нивна конкурентност на меѓународниот пазар.

2. Кај распределбата на стоковните контингенти и девизните контингенти утврдени со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука врз одделни организации на здружен труд, им се дава првенство во распределбата на оние организации на здружен труд кои пред сè го зголемуваат увозот во земјите со кои се врши плаќањето во девизи што со важечки пропис се определени дека се предмет на купување и продажба на девизен пазар и меѓубанкарски состанок по кој основ се остварува зголемениот девизен прилив, порационално го супституираат увозот на суровини и репродукциони материјали водејќи сметка за обемот на увозот и учеството во снабдувањето на домашниот пазар на секоја организација на здружен труд корисник на контингентот, како и применувајќи други критериуми што со самоуправните спогодби ќе ги утврдат организациите на здружен труд во рамките на заедницата на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

При донесувањето на самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, утврдениот стоквен контингент, односно девизен контингент може да се распредели врз одделни организации на здружен труд најмногу до 90% од утврденото количество односно вредност, а другиот износ се задржува за распределба: за потреби на новооснованите организации на здружен труд и за организациите на здружен труд чии потреби не можеле да се предвидат во времето на донесувањето на самоуправната спогодба, што ја врши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството.

При распределбата на стоковниот контингент, односно девизниот контингент од став 1 на оваа точка ќе се имаат предвид и контингентите кои се утврдуваат во смисла на точка 3 од оваа одлука.

3. Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, и по претходно прибавено мислење од заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно од соодветната групација на организации на здружен труд за соодветните стоки, може да го утврди стоковниот, односно девизниот контингент за откуп на експонатите што странски фирми ги изложуваат на меѓународни саемски приредби во Југославија.

Стоковниот контингент и девизниот контингент, утврдени во смисла на став 1 од оваа точка, не можат да бидат поголеми од 10% од вредноста, односно количеството на предвидениот увоз на соодветните стоки од точка 1 на оваа одлука.

Распределбата на контингентот на став 1 на оваа точка врз одделни организации на здружен труд регистрирани за организирање меѓународни саеми, ја вршат тие организации на здружен труд договор-

но во рамките на заедницата на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка на југословенските саеми.

Организациите на здружен труд регистрирани за организирање меѓународни саеми, се должни да обезбедат контингентите од оваа точка да се распоредуваат врз крајните корисници така што соодветно да бидат застапени организациите на здружен труд од целата територија на Југославија.

4. Организациите на здружен труд ги утврдуваат и распределуваат стоковните контингенти, односно девизните контингенти според точка 1 на оваа одлука најдоцна до 15 февруари 1978 година.

За склучената самоуправни спогодба за утврдување и распределбата на стоковните контингенти и девизните контингенти, односно за тоа дека таа самоуправни спогодба не ја склучиле, организациите на здружен труд го известуваат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија најдоцна до 25 февруари 1978 година.

5. Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправни спогодба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 30 дена од денот на доставувањето на извештајот од точка 4 став 2 на оваа одлука, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе го определи обемот на увозот според количеството (стоковен контингент), односно според вредноста (девизен контингент), регионалните правци на увозот, динамиката на увозот, начинот на распределбата на контингентите, како и другите услови за увоз на стоки во смисла на точка 1 од оваа одлука.

6. Самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, согласно со член 27 став 7 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, нема да се применува ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, утврди дека утврдувањето на контингентот е извршено противно на одредбата од точка 1 став 3 на оваа одлука.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за пазар и цени се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на самоуправната спогодба да утврдат дали со спогодбата се опфатени сите услови од точка 1 на оваа одлука.

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и цени, може да одобри дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент за увоз на стоки кој ги преминува рамките на самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, ако со таков увоз се обезбедува зголемување на извозот во земјите со кои плаќање се врши во девизи што со пропис се определени дека се предмет на купување и продажба на девизниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок и се придонесува кон намалувањето на дефицитот во трговскиот биланс.

Организацијата на здружен труд на која, во смисла на став 1 од оваа точка, е утврден дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент, ќе даде писмена обврска дека ќе го зголеми извозот на стоки.

Ако организацијата на здружен труд на која, во смисла на оваа точка, е утврден дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент, не го зголеми извозот на стоки, а се обврзала дека ќе го зголеми, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ќе ѝ го намали за делот на неостварениот извоз правото на увоз што ѝ припаѓа по основот на утврдениот стоковен, односно девизен контингент, а во случај на недоволно покритие ќе ѝ ги намали и другите права на увоз во таа и

во наредните години, сè до покритието на неостварениот извоз.

8. За стоките што не се увезувале врз основа на стоковен контингент односно девизен контингент, а во тековната година се увезуваат според тој основ, организациите на здружен труд ги утврдуваат и распоредуваат стоковните контингенти, односно девизните контингенти во рок од 30 дена од денот на извршената измена на видот на увозот на тие стоки, а на начинот и според постапката пропишани со оваа одлука.

Ако организациите на здружен труд во рок од став 1 на оваа точка не склучат самоуправни спогодба, утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти, односно девизните контингенти ќе се изврши согласно со точка 4 став 2 и точка 5 на оваа одлука.

9. Со посебен пропис донесен врз основа на член 27 став 9 на Законот за промет на стоки и услуги со странство Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, може да ги определи стоките за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковни контингенти, односно девизни контингенти, контингентите за тие стоки да ги утврдува според количеството (стоковен контингент), односно според вредноста (девизен контингент) сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени даден по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството.

За стоковниот контингент, односно девизниот контингент, утврден во смисла на став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, ќе ја утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, земјата од која се врши увоз, динамиката на увозот и роковите во кои организациите на здружен труд вршат распределба на утврдениот стоковен контингент, односно девизен контингент. Распределбата на контингентот ја вршат организациите на здружен труд врз основа на самоуправни спогодба, придржувајќи се кон критериумите утврдени со посебниот пропис од став 1 на оваа точка.

10. За склучената самоуправни спогодба од став 2 точка 9 на оваа одлука, организациите на здружен труд го известуваат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 10 дена од денот на склучувањето на самоуправната спогодба, кој на секоја организација на здружен труд ѝ издава во рок од 15 дена од денот на доставувањето на извештајот, решение, за доделениот стоковен контингент, односно девизен контингент.

Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправни спогодба за распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент од точка 9 на оваа одлука во рокот што го определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, за што организациите на здружен труд го известуваат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 10 дена по истекот на рокот утврден за распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент врз одделни организации на здружен труд, распределбата на стоковниот контингент и на девизниот контингент врз одделни организации на здружен труд ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на извештајот.

11. Организацијата на здружен труд и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија при распределбата на стоковниот контингент, односно девизниот контингент според точ. 9 и 10 на оваа одлука, ќе се придржуваат за критериумите утвр-

дени со посебен пропис од точка 9 став 2 на оваа одлука.

12 За одделни видови стоки за кои стоковните контингенти, односно девизни контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија согласно со точка 9 од оваа одлука, носител на контингентот може наместо организацијата на здружен труд да биде Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, ако Сојузниот извршен совет го определи тоа.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерби на индустриски производи, во рамките на контингентите утврдени според став 1 од оваа точка, ќе го изберат најповолниот увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено собирање на понуди. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ќе му издаде решение за увоз на определени стоки од стоковниот контингент, односно девизниот контингент, во смисла на Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75). Одлуката за јавно наддавање, односно за собирање на понуди се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

13. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент се зголемат цените на одделни стоки од домашно производство, кои отстапуваат од утврдената политика на цените или ако тие стоки се дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе ја предложи вредноста и количеството на стоките во рамките на кои организациите на здружен труд во определениот рок, кој не може да биде подолг од 30 дена, со самоуправни спогодба според постапката од точка 1 на оваа одлука ќе го утврди стоковниот, односно девизниот контингент за стоките со чиј увоз се отстрануваат наведените појави на пазарот.

Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправни спогодба во рокот определен во став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, според постапката од точка 5 на оваа одлука, ќе го утврди стоковниот, односно девизниот контингент во рок од 15 дена од денот на доставувањето на извештајот за тоа дека самоуправниот спогодба не е склучена.

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, пред конечно утврдување на стоковниот контингент, односно девизниот контингент според оваа одлука, да одобрува аванси до износот од 40% од количеството, односно од вредноста на увозот на односните стоки во претходната година, а ако е во прашање увоз на сезонски производи — и над износот од 40%.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен при одобрувањето на авансот да води сметка за состојбата на залихите на соодветните суровини и репродукциони материјали кај производителите и потрошувачите, како и за склучените самоуправни спогодби за снабдувањето и меѓусебните испораки.

15. Ако во текот на извршувањето на самоуправниот спогодба од точка 1 на оваа одлука се утврди дека не се испорачуваат определени стоки од домашно производство за кои се утврдени материјални биланси во рамките на кои е склучена самоуправниот спогодба за увозот на соодветните стоки, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат

за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од организациите на здружен труд на производителите, увозниците и потрошувачите на соодветниот производ, и мислењето од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, да ја предложи вредноста и количеството на стоките во рамките на кои организациите на здружен труд, во определениот рок, со самоуправниот спогодба, според постапката од точка 1 на оваа одлука, ќе го утврди стоковниот, односно девизниот контингент, за стоките што не се испорачуваат.

Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправниот спогодба во рокот определен во став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, според постапката од точка 5 на оваа одлука, да го утврди стоковниот, односно девизниот контингент во рок од 15 дена од денот на доставувањето на извештајот за тоа дека самоуправниот спогодба не е склучена.

16. Заради остварување на интересите и целите утврдени со своите планови, како и заради зголемување на производството на стоки и вршење услуги со кои се остварува заеднички доход и поголем девизен прилив, организациите на здружен труд можат согласно со член 32 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, утврдените стоковни контингенти, односно девизни контингенти заеднички да ги користат врз основа на самоуправниот спогодба за здружување на труд и средства.

Организациите на здружен труд можат, во смисла на став 1 на оваа точка, утврдените стоковни контингенти, односно девизни контингенти заеднички да ги користат за намените определени со самоуправниот спогодба за долгорочна производствена кооперација, за деловотехничката соработка и за други односи на здружување на други средства.

17. Плаќањето на увозот на стоки според оваа одлука организациите на здружен труд го вршат со девизите со кои располагаат според член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77), а во согласност со самоуправниот спогодба од член 69 на тој закон, односно во согласност со актот донесен врз основа на член 70 од тој закон.

18. Додека не се основе заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, иницијатива за самоуправниот спогодување на организациите на здружен труд за утврдување и распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент во смисла на оваа одлука ќе даде соодветното тело на Стопанската комора на Југославија, а во согласност со општиот акт на Стопанската комора на Југославија.

19. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува прописи за начинот на поднесување извештај за постигнатата распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент, начинот на поднесување на документацијата која служи за распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент според точ. 5, 7 и 9 став 2 на оваа одлука и начинот на поднесување на документацијата за утврдување на зголемувањето на извозот според точка 7 од оваа одлука и документацијата потребна за следење на тој извоз.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе донесе техничко упатство за применување на оваа одлука, во рок од 30 дена.

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76).

21. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година, а точката 14 од оваа одлука — со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1017  
22 декември 1977 година  
Белград

### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Берислав Шефер**, с. р.

846.

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ, ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. За покритие на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали производителот или увозникот, односно имателот на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: странката го плаќа надоместот предвиден со оваа одлука.

2. Надоместот за покритие на трошоците за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: надомест) се плаќа во височината предвидена со оваа одлука и со Тарифата на надоместите за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: Тарифа), која е напечатена кон оваа одлука и нејзин е составен дел.

3. Надоместот го плаќа странката по извршеното испитување на предметите од скапоцени метали, а пред жигосувањето.

4. Ако предметот од скапоцен метал е составен од делови на различни скапоцени метали, надоместот се наплатува за секој составен дел според масата на скапоцениот метал што ја содржи.

5. Надомест не се наплатува за делови на предмети од скапоцен метал што се изработени од нескапоцен метал и материј, како и за окованите камења.

6. Надоместот го уплатуваат странките на евидентната сметка на приходите на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, а Заводот ги уплатува во буџетот на федерацијата најмалку еднаш месечно.

7. Ако испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали се врши вон од службените простории на подрачната организационна единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органи на контрола), односно на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, странката е должна да ги надомести патните трошоци и дневниците за излегување на работникот на самото место во височината определена со сојузен пропис со кој се уредуваат издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци.

8. Авансот за надомест и патни трошоци и дневници странките го уплатуваат однапред на преодната сметка на органот на контролата односно на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали до кој е поднесено барањето за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали, ако испитувањето и

жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши вон од службените простории.

По извршеното испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали, на странката ѝ се издава конечна пресметка на трошоците која содржи сметка на надоместот и пресметка на патните трошоци и дневниците.

9. Ако испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали се врши во деловните простории на организацијата на здружен труд која произведува предмети од скапоцени метали, а таа организација на здружен труд ги исполнува условите предвидени со прописот донесен врз основа на член 14а став 4 од Законот за контролата на предметите од скапоцени метали, надоместот се наплатува, и тоа:

1) на организациите на здружен труд што се наоѓаат во седиштето на органот на контрола, за — — — — — 10%

2) на организациите на здружен труд што се наоѓаат вон од седиштето на органот на контрола, за — — — — — 15%

10. За вршење хемиски анализи на легури од кои се изработуваат предмети од скапоцени метали, како и на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа по работен час.

11. За испитување на предметите за изработка на забно-протетски предмети од злато, надоместот се плаќа по работен час.

12. За испитување на опремата што служи за испитување на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа по работен час.

13. Ако поради непригодни предмети од скапоцени метали, односно непригоден материјал и опрема за испитување на предмети од скапоцени метали, органот на контролата повикан на барање од странката чека, надоместот за време на чекањето се наплатува по работен час.

14. За работниот час врз основа на кој се пресметува надоместот се наплатуваат од 80 до 120 динари, зависно од употребената опрема и од условите на испитувањето.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за одредување на жиговината која се плаќа за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67 и 45/68).

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1015  
22 декември 1977 година  
Белград

### Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Веселин Ѓурановиќ**, с. р.

## ТАРИФА

### НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

#### I. НАДОМЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО

Тар. број 1

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. За предмети од злато, и тоа:       | Динари |
| — со маса помала од 1 g — — — —       | 1,50   |
| — со маса од 1 g и над 1 g до 5 g — — | 3,00   |
| — за секој натамошен грам, уште по —  | 0,75   |

2. Секој започнат грам маса на предмет од злато се смета како цел грам.

**II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО**

Тар. број 2

- 1 За предмети од сребро, и тоа:
  - со маса помала од 15 g — — — — 0,50
  - со маса од 15 g и над 15 g, за секој грам маса — — — — — 0,10

2. Секој започнат грам маса на предмет од сребро се смета како цел грам.

**III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА**

Тар. број 3

- 1. За предмети од платина, и тоа:
  - со маса помала од 5 g — — — — 5,00
  - со маса од 5 g и над 5 g, за секој грам маса — — — — — 1,00

2 Секој започнат грам маса на предмет од платина се смета како цел грам.

**847.**

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА СО СТОКИ И ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРУГИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ**

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

| Тарифен број | Наименување |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

| 1        | 2   |
|----------|---|
| 84.20/4  | Други ваги за мерење<br>Ех.<br>Специјални хидраулични ваги за мерење на осниот притисок на шински возила  |
| 84.21/1  | Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење метални предмети<br>Ех.<br>Уреди за перење обртни постаменти со топла вода под притисок од 30 до 70 атмосфери |
| 84.22/5в | Дигалки и витли, со опирање<br>Ех.<br>Дигалки што се монтираат на железнички товарни вагони а служат за натовар и истовар на железнички шини                              |

| 1          | 2   |
|------------|---|
| 84.22/5д   | Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и др.<br>Ех.<br>Хидраулични дигалки за дигање железнички шини и свртници  |
| 84.45/1в-6 | Други машини за обработка со деформација<br>Ех.<br>Машини за свиткување и исправање железнички шини   |
| 84.45/2б-4 | Дупчалки координатни специјални и други<br>Ех.<br>Специјални дупчалки за дупчење железнички шини  |
| 84.45/2е-2 | Пили, циркуларни и специјални<br>Ех.<br>Специјални пили за сечење железнички шини   |
| 84.47/2    | Машини за дупчење<br>Ех.<br>Машини за дупчење железнички прагови  |
| 84.50/4    | Други апарати за сечење и заварување<br>Ех.<br>Специјални апарати за заварување оски при што структурата на материјалот на оската не се менува со загревање на оската до 300°C  |
| 84.59/2г   | Машини и справи за градење и одржување на железнички пруги<br>Ех.<br>— Машини за свиткување и одвиткување тирфони<br>— Уреди за мачкање железнички шини, пумпен тип<br>— Самоодни машини за регулирање колосеци по насока и нивелета (за подбивање на толчен камен под прагови на железнички пруги)<br>— Самоодни машини за решетање постилка на железнички пруги<br>— Уреди за затегнување шини заради алуминотермичко заварување на железнички шини<br>— Машини за растурање баласт на железнички пруги |
| 84.59/2л   | Други машини и механички уреди што имаат посебни функции<br>Ех.<br>— Уреди за перење шински возила<br>— Хидраулични преси за распресување и напресување осни слогови<br>— Гасни грејачи на свртници   |
| 86.04/6в   | Други моторни дресини<br>Ех.<br>Моторни дресини — кипери, со можност на кипување на приколки, од 180 и повеќе коњски сили   |
| 86.05/1г   | Железнички вагони за испитување<br>Ех.<br>Специјални вагони за испитување железнички колосек  |

| 1          | 2  |
|------------|--|
| 86.06/2    | Железнички вагони-дигалки<br>Ех.<br>Специјални железнички вагони — дигалки со уреди за демонтажа и за полагање колосеци  |
| 86.06/3    | Други железнички сервисни возила<br>Ех.<br>— Специјално конструирани помошни вагони за транспорт на оштетени шински возила од местото на незгода<br>— Шински возила за електро-тапо заварување шински колосеци   |
| 86.06/7    | Други железнички вагони и др.<br>Ех.<br>Самоодни специјални железнички вагони за испитување железнички колосек   |
| 86.07/1s-3 | Други железнички вагони<br>Ех.<br>Приколки за дресини со директна воздушна кочница и автоматска спојница, височина на подот 70 cm  |
| 87.01/16   | Други трактори на тркала<br>Ех.<br>Специјални трактори за манипулација со шински возила што можат да се движат по шини и по пат  |
| 87.03/6    | Камioni — дигалки<br>Ех.<br>Автодигалки за манипулација со стоки, со специјални изменливи зафатни органи за фаќање на палети, растурен товар, железни предмети со помош на магнет и др., со сила од 15 тp при кракот на стрелката од 3,3 m и 12 тp при кракот на стрелката од 2m<br><br>ЗАБЕЛЕШКА: За изменливите зафатни органи се применува намалена царина без оглед дали тие органи при увозот се распоредуваат во овој или во други тарифни броеви на Царинската тарифа |
| 87.07/1    | Комплетни возила со сопствен погон<br>Ех.<br>Возила со фаќалки за подигање и манипулација на контејнери  |
| 90.16/6    | Други инструменти, машини и апарати<br>Ех.<br>— Размерници за мерење растојание на шините на железнички пруги<br>— Пробни маси и инструменти за испитување мотори<br>— Механички уреди за пресметување на потожбата на колосеци во кривина заради уредување на насоката на колосеците  |
| 90.20/1    | Рендген-апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење<br>Ех.<br>Апарати за испитување заварувања на железнички шини  |

| 1       | 2  |
|---------|--|
| 90.23/1 | Термометри<br>Ех.<br>Специјални шински термометри за мерење температура на железнички шини   |
| 90.28   | Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола<br>Ех.<br>— Електронски уреди за испитување печатени кола и електронски елементи што се монтираат на печатени кола, што се користат за управување со електромоторни возови<br>— Ултразвучни апарати за испитување на заварени места на шини |
| 92.08   | Музички инструменти и др.<br>Ех.<br>Сигнални труби, пневматски, за извезување на работниците на пруга за наидувањето на воз  |
| 92.11/3 | Повеќеканални магнетофони за потреби на сообраќајот<br><br>2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.<br>3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.  |

Е. п. бр. 1020

22 декември 1977 година

Белград

## Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

## 848.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ ВРШИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА**

1 На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана според стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број

На именување

1

2

|          |  |
|----------|--|
| 85.13/11 | Други електрични апарати за жична телефонија и телеграфија<br>Ех.<br>Автоматски уреди за прием и испраќање на телеграфски пораки |
|----------|--|

| 1        | 2   |
|----------|---|
| 85.15/36 | Авионски радар и радиостаници за врска со авиони<br>Ек.<br>— Радиопримопредаватели едноканални или повеќеканални<br>— Управувачки уреди за радиопримопредаватели  |
| 85.15/3г | Радиогониометриски станици и комплетни уреди за радиолокација во сообраќајот (земски радар и сл., VOR-ови, маркери)<br>Ек.<br>— Набљудувачки примарни и секундарни земски радар<br>— Уреди за пренос на радарски податоци, теснопојасни или широкопојасни<br>— Радарски покажувачи<br>— Генератори на видео-мапи<br>— Заштитни куполи за антени на радар и на земски радионавигациони уреди<br>— Уреди за инструментално слетување<br>— Телекомандни уреди за маркери<br>— Воздухопловни навигациони уреди (VOR, TVOR, DME), радиофарови и нивни телекоманди<br>— Маркери<br>— Радиогониометри, повеќеканални |
| 85.15/3д | Радиотелефонски приемници и испраќачи<br>Ек.<br>Радиорелејни телефонски уреди, едноканални или повеќеканални  |
| 85.16/1г | Сигнални и сигурносни уреди во воздушниот сообраќај<br>Ек.<br>Уреди за светлосно покажување на аголот на слетување (VASIS)  |
| 90.28    | Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола<br>Ек.<br>Електронски уреди за контрола и калибрирање на земски радионавигациони уреди од воздухоплови во лет.   |

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1016

22 декември 1977 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гуановиќ, с. р.

849.

Врз основа на член 53 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77, Сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

## П Р А В И Л Н И К

### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ ИЛИ УВЕЗУВААТ СТОКИ БЕЗ НАПЛАТА, ОДНОСНО БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ПРОТИВВРЕДНОСТ

#### Член 1

Увозот на стоки без плаќање на противвредност и извозот на стоки без наплата на противвредност се врши под условите пропишани со овој правилник.

#### Член 2

Организациите на здружен труд можат да извезуваат во странство без наплата на противвредност:

1) мостри, рекламни материјали и проспекти за машини, апарати и уреди што се испраќаат во странство заради известување на странскиот купувач на стоки;

2) документација што се испраќа во странство во врска со учеството на меѓународни лицитации и конкурси;

3) упатства за контрола, одржување и ракување, како и шеми за монтирање машини, апарати и уреди доколку се однесуваат на опрема што е извезена;

4) стоки заради испитување на нивниот квалитет;

5) основни средства и инвентар за потребите на деловни единици во странство и заеднички стопански претставништва во странство;

6) помали количества на стоки за репрезентација вообичаена во деловните односи;

7) стоки што како помош се испраќаат на земја во која се случила елементарна или друга слична непогода;

8) резервни делови и прибор што се потребни за извршување на обврските во гарантниот рок;

9) предмети на вооружување и воена опрема, како и средства за посебна намена од делокругот на работата на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена;

10) поштенски марки во смисла на Правилникот за издавањето и прометот на поштенски марки и вредносници кој Собранието на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони го донесе врз основа на член 24 став 4 од Статутот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („ЛПТТ Весник“, бр. 15/67);

11) книги, списанија и други публикации, што се испраќаат во странство заради извршување на обврските што произлегуваат од меѓународни договори.

#### Член 3

Организациите на здружен труд можат, во врска со вршењето на својата дејност, да увезуваат од странство без плаќање на противвредност:

1) мостри и рекламни материјали;

2) документација што се прима од странство во врска со учеството на меѓународни лицитации или конкурси;

3) упатства за контрола, одржување и ракување, како и шеми за монтирање машини, апарати и уреди доколку се однесуваат на опремата што е увезена;

4) амбалажа и етикети што носат ознака на странски партнер;

5) стоки заради испитување на нивниот квалитет;

6) делови за замена на неисправни делови на испорачава опрема и уреди, кои како неисправни се вратени во странство или кои не се вратени, а за кои комисијски е утврдено дека се неисправни по истекот на гарантниот рок;

7) резервни делови и прибор за машини и уреди што се увезени, во текот на траењето на гарантниот рок;

8) алати и мерни инструменти, што странска фирма испраќа до организацијата на здружен труд со која има склучен договор за застапување, држење консигнационен лагер и вршење сервисни услуги, заради давање сервисни услуги, во рамките на договорените клаузули за вршење на тие услуги;

9) стоки што како помош се примаат заради отстранување на последиците од елементарни и слични непогоди;

10) поштенски марки во смисла на Правилникот за издавање и промет на поштенски марки и вредносници;

11) книги, списанија и други публикации од странство што се испраќаат врз основа на обврските што произлегуваат од меѓународни договори;

12) остатоци на стоки кои се привремено увезени заради обработка, доработка и преправка, а кои имаат употребна вредност до 5% од нормативите;

13) стоки во смисла на член 27 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76);

14) стоки за научни, просветни, културни, здравствени и социјални цели во смисла на чл. 28 и 29 од Царинскиот закон;

15) стоки што остануваат во истоварот на доверени стоки во ринфузна состојба (т. н. пометнина).

Претставништвата на странски фирми можат за своите потреби да увезуваат од странство предмети на инвентар без плаќање на противвредност.

#### Член 4

Стоките од член 2 точка 4 и член 3 став 1 точка 5 на овој правилник чиј извоз односно увоз е регулиран со определување на стоковниот контингент, со определување на девизиот контингент, со издавање дозвола или со давање согласност, а чија вредност преминува 75.000 динари, организациите на здружен труд можат да ги извезуваат во странство, односно да ги увезуваат од странство само врз основа на утврденото право на извоз односно увоз и утврденото право на плаќање во смисла на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

#### Член 5

Предмети на вооружување и воена опрема можат да се извезуваат, односно да се увезуваат во смисла на одредбите од овој правилник само по одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

#### Член 6

При извозот на стоки во странство, односно увозот на стоки од странство од чл. 2, 3 и 5 на овој правилник организациите на здружен труд се должни да ги поднесат до царинарницата преку која стоките се извезуваат, односно увезуваат, исправите со кои докажуваат дека стоките ги увезуваат, односно извезуваат без плаќање на противвредност (договор, спецификација, гаранција, записник за приемот на стоки, записник за констатирано недостаток на стоки, профактура, преписка со странска фирма и с.л.).

#### Член 7

Организациите на здружен труд од чл. 2, 3 и 5 на овој правилник поднесуваат пријава за склучената работа за промет со странство во смисла на Наредбата за начинот и роковите за поднесување

пријави за склучените договори за надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77).

#### Член 8

За мостри и рекламни материјали од член 2 точка 1 и член 3 став 1 точка 1 од овој правилник се подразбираат:

1) предмети од помала вредност и во помали количества спрема видот на стоките што ги претставуваат и целта за која се наменети, а кои се извезуваат во странство или увезуваат од странство заради прибавување порачки, односно понуди или заради склучување договори;

2) суровини и други репродуктивни материјали, што се извезуваат во странство или увезуваат од странство заради проверка на нивниот квалитет или примена во процесот на производството, или заради прибавување порачки односно понуди или склучување договори;

3) предмети за реклама врз кои видно е втисната фирмата;

4) стоки за изработка на мостри и модели;

5) печатени предмети во вид на објави, плакати, ценовници, каталози и други форми на извезување што се однесуваат на стоките, превозот на стоки и услуги, без оглед на нивната вредност и количество.

#### Член 9

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на општествено-политичките заедници и нивните органи и организации, општествено-политичките и други организации, здруженијата на граѓани и други правни лица, кои во врска со вршењето на својата дејност извезуваат стоки во странство без наплата на противвредност, односно увезуваат стоки од странство без плаќање на противвредност.

#### Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите под кои се извезуваат и увезуваат стоки без плаќање противвредност („Службени лист на СФРЈ“, бр. 52/73 и 43/75).

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 16008

16 декември 1977 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
д-р Емил Лудвигер, с.р.

### 850.

Врз основа на член 52 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ  
ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ШТО  
СЕ УВЕЗУВААТ**

1. Организациите на здружен труд што увезуваат стоки од став 2 на оваа точка се должни во купопродажниот договор да предвидат обврска на странскиот продавач да прибави од надлежниот орган на својата земја уверение дека стоките што ги



извезува се произведени во таа земја, а во определени случаи и заверено од југословенското конзуларно претставништво во таа земја.

Одредбата на став 1 од оваа точка се применува врз увозот на следните стоки:

| Реден број | Тарифен број | Наименување   |
|------------|--------------|---|
| 1          | 2            | 3   |
| 1          | 69.11/1a     | Порцелански садови  |
| 2          | 73.36/16     | Печки на течни горива   |
| 3          | 73.36/2      | Шпорети   |
| 4          | 73.38/1a-2   | Садови емајлирани, други  |
| 5          | 73.38/16-2   | Садови поцинкувани, други.  |
| 6          | 73.38/1в-1   | Садови неемајлирани   |
| 7          | 76.15/1      | Садови  |
| 8          | 82.11/2      | Ножови и жилети   |
| 9          | 83.07/1      | Лустери   |
| 10         | 84.15/3a-1   | Ладилници — фрижидери за домаќинства, електрични, апсорпциони, други                                  |
| 11         | 84.15/36-1   | Ладилници — фрижидери за домаќинства, електрични, компресиони, во делови за монтажа                   |
| 12         | 84.15/36-2   | Ладилници — фрижидери за домаќинства, електрични, компресиони, други                                  |
| 13         | 84.40/2a     | Машини и апарати за перење рубелина, за домаќинство до 5 kg полнење                                   |
| 14         | 84.40/26     | Машини и апарати за перење рубелина, за домаќинство над 5 kg полнење                                  |
| 15         | 84.51/1a     | Пишувачки машини канцеларски, стандардни  |
| 16         | 84.51/16     | Пишувачки машини, портабл   |
| 17         | 84.51/2      | Машини за пишување, електрични  |
| 18         | 84.51/3      | Машини за пишување, специјални  |
| 19         | 84.51/4      | Машини за разни пополнувања   |
| 20         | 84.51/5      | Други машини  |
| 21         | 84.52/2      | Книговодствени машини   |
| 22         | 84.52/5      | Регистар-каси   |
| 23         | 85.03/1      | Суви елементи за електрични џебни ламби   |
| 24         | 85.03/2a     | Елементи и ќелии за електрични примарни батерии   |
| 25         | 85.06/1      | Правошмукалки   |
| 26         | 85.06/4a     | Мелници за кафе, куќни, електрични  |
| 27         | 85.07/1      | Електрични апарати за бричење, со вграден електричен мотор  |
| 28         | 85.12/1a     | Електрични проточни грејачи, грејачи со резервоар и потопувачки грејачи за потребите на домаќинството |
| 29         | 85.12/16     | Електрични проточни грејачи, грејачи со резервоар и потопувачки грејачи, други                        |
| 30         | 85.12/2a     | Електрични грејни апарати за простории, подови и транспортни средства — за потребите на домаќинството |
| 31         | 85.12/2в-1   | Греалки за простории  |

| 1  | 2           | 3  |
|----|-------------|--|
| 32 | 85.12/4     | Електрични апарати за сушење коса (без хауба)                                      |
| 33 | 85.12/5a    | Шпорети електрични   |
| 34 | 85.12/6a    | Електрични пегли за пеглање за потребите на домаќинството                          |
| 35 | 85.12/66    | Електрични пегли за пеглање, други   |
| 36 | 85.15/1a-1  | Телевизиски приемници  |
| 37 | 85.15/1a-2  | Телевизиски приемници со радио или грамофонски уреди                               |
| 38 | 85.15/2     | Радио-приемници, комбинирани или не со грамофон                                    |
| 39 | 85.15/26-1  | Радиоприемници, комбинирани или не со грамофон, носечки (портабл)                  |
| 40 | 85.15/26-2  | Радиоприемници, комбинирани или не со грамофон за превозни средства од сите видови |
| 41 | 85.15/26-3a | Радиограмофони   |
| 42 | 85.20/1a-1  | Сијалици за моторни возила   |
| 43 | 85.20/1a-3a | Сијалици за напон до 20 V  |
| 44 | 85.20/1a-36 | Сијалици за напон над 20 V   |
| 45 | 90.08/2a    | Кинематографски камери за филм до 16 mm  |
| 46 | 90.08/26    | Кинематографски камери за филм над 16 mm   |
| 47 | 91.01/1     | Штоперци   |
| 48 | 91.01/2a    | Рачни часовници од благородни метали   |
| 49 | 91.01/3a    | Џебни часовници од благородни метали   |
| 50 | 91.01/26    | Рачни часовници, други   |
| 51 | 91.01/36    | Џебни часовници, други   |
| 52 | 92.11/1     | Грамофони  |
| 53 | 92.11/2     | Магнетофони  |
| 54 | 92.11/4     | Диктафони  |
| 55 | 97.03/2     | Играчки со механизам   |
| 56 | 98.03/1     | Пенкала  |
| 57 | 98.05/1a    | Моливи обични графитни   |
| 58 | 98.05/16-2  | Моливи, други  |

Уверението за потеклото на стоките од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд се должни да го поднесат кон царинската декларација при увозот на стоките.

2. Одредбите на точка 1 од оваа наредба не се применуваат врз:

1) производите што се увезуваат по основ на долгорочна производствена кооперација со странство, а кои се предмет на договор за таа долгорочна производствена кооперација регистриран кај надлежниот орган, според прописите;

2) основните средства што организација на здружен труд ги купила во странство заради изведување инвестициони работи и кои по завршувањето на тие работи ги враќа во Југославија, под услов организацијата на здружен труд да документира дека тие основни средства се купени во странство за тие потреби и дека до завршувањето на тие работи и се користени за тие цели;

3) стоките што се увезуваат во смисла на Правилникот за условите под кои се извезуваат или увезуваат стоки без наплата односно плаќање на противвредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77).

3. Ако организацијата на здружен труд при увозот на стоките од точка 1 став 2 на оваа наредба не поднесе уверение за потеклото на стоките или ако поднесеното уверение не ѝ одговара на состојбата и потеклото на стоките, царинарницата ќе постапи во смисла на одредбите на член 204 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76).

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за обврската за прибавување уверение за потекло на одредени стоки што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69).

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

П. бр. 16009

21 декември 1977 година

Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
д-р Емил Лудвигер, с. р.

851.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), сојузниот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

**ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ**

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај Службата на општественото книговодство на кои ќе се врши уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и нивниот распоред, како и начинот на известување на корисниците на тие приходи.

### I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

#### 1. Данци на доход и од личниот доход на работниците

1. Данокот на доход се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1104 — Републички, односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-1125 — Републички, односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-1130 — Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 840-1146 — Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 840-1151 — Посебен донок на доход за интервенции во определени области, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

6) на сметката бр. 840-1167 — Посебен данок на доход за интервенции во определени области, од

организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

На сметките под 5 и 6 став 1 од оваа точка се уплатува и дополнителниот данок на доход како и другите облици на данок на доход што се воведени за интервенции во определени области.

2. Данокот од личниот доход се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1200 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-1216 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-1221 — Општински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-1237 — Општински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-1242 — Општински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-1258 — Општински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се уплатува данокот од личниот доход од страна на обврзниците на тој данок, без оглед дали тој се пресметува според редовна или посебна стапка.

3. Данокот од личниот доход што се плаќа во паушален износ, се уплатува на сметката бр. 840-1263 — Данок од личниот доход на работниците што се плаќа во паушален износ.

4. Данокот од личниот доход од самостојно вршење на дејност се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1307 — Данок од личниот доход од самостојно вршење на земјоделска дејност (на приходи од шуми и др.), што се пресметува во процент, а не според катастарскиот приход и фактичниот доход;

2) на сметката бр. 840-1403 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

3) на сметката бр. 840-1419 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

4) на сметката бр. 840-1424 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

5) на сметката бр. 840-1445 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

6) на сметката бр. 840-1450 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од авторски права;

7) на сметката бр. 840-1466 — Општински данок од личниот доход од авторски права.

#### 2. Данци на промет на производи и на надоместки за вршење услуги

5. Основниот данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2010 — Основен данок на промет на производи (тар. број 1);

2) на сметката бр. 840-2101 — Основен данок на промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2);

3) на сметката бр. 840-2117 — Основен данок на промет на тутунски преработки (тар. број 3);

4) на сметката бр. 840-2122 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4, освен на промет на производи од тој тарифен број што е извршен на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

5) на сметката бр. 840-2138 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-2184 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2143 — Основен данок на промет на алкохол-етанол (тар. број 5);

8) на сметката бр. 840-2159 — Основен данок на промет на патнички автомобили (тар. број 6);

9) на сметката бр. 840-2026 — Основен данок на промет на производи (тар. број 7);

10) на сметката бр. 840-2031 — Основен данок на промет на производи (тар. број 8);

11) на сметката бр. 840-2047 — Основен данок на промет на производи (тар. број 9);

12) на сметката бр. 840-2052 — Основен данок на промет на производи (тар. број 10);

13) на сметката бр. 840-2068 — Основен данок на промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 18 и 20);

14) на сметката бр. 840-2164 — Основен данок на промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19);

15) на сметката бр. 840-2073 — Основен данок на промет на производи (тар. број 12);

16) на сметката бр. 840-21100 — Основен данок на промет на производи, на прометот остварен од вршење на самостојни дејности што не се разрежуваат во годишен износ;

17) на сметката бр. 840-2089 — Основен данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набавува и увезува за свои потреби;

18) на сметката бр. 840-2094 — Основен данок на промет на производи наплатен при увозот на производи.

На сметките под 1 до 18 став 1 од оваа точка се уплатува основниот данок на промет на производи за производите опфатени со соодветните тарифни броеви на Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/73, 58/75 и 7/77).

6. Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2208 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според општа стапка, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-22204 — Посебен републички односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според општа стапка, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) за сметката бр. 840-22001 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од оп-

штата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-22017 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-22022 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-22038 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2213 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр. 840-22225 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2297 — Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-22230 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолните пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр. 840-22108 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителските дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-22197 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

13) на сметката бр. 840-22043 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохол-етанол.

7. Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2255 — Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2260 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2276 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2281 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа;

5) на сметката бр. 840-22181 — Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги на менични кредити.

8. Посебниот општински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2304 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според општата стапка, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр 840-23173 — Посебен општински данок на производи што се плаќа според општатата стапка а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) на сметката бр. 840-23201 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општатата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-23217 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општатата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-23222 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општатата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-23238 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општатата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2325 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр 840-23189 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2393 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителските дуќани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-23194 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр 840-23105 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-23168 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

13) на сметката бр 840-23243 — Посебен општински данок на промет на алкохол-етанол.

9. Посебниот општински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2351 — Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2367 — Посебен општински данок на надомести за услуги што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2372 — Посебен општински данок на надомести за услуги од граѓаните и граѓанските правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2388 — Посебен општински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа.

10. Данокот на промет на недвижности и права се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2400 — Данок на промет на недвижности и права, од општествените правни лица;

2) на сметката бр. 840-2416 — Данок на промет на недвижности и права, од граѓаните.

### 3. Даноци од странски лица

11. Даноците од странски лица се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-2715 — Данок на добивка на странски лица, остварена по основ на вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд заради заедничко работење;

2) на сметката бр. 840-2720 — Данок на добивка на странски лица, остварена со изведување на инвестициони работи;

3) на сметката бр. 840-2736 — Данок на приход на странски лица остварен од превоз на патници и стоки.

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок на имот и данок на вкупен приход на граѓани

12. Данокот на приходи од имот и имотни права, данокот на имот и данокот на вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2507 — Данок на приходи од имот и имотни права;

2) на сметката бр. 840-2512 — Данок на имот;

3) на сметката бр. 840-2528 — Данок на добивки од игри на среќа;

4) на сметката бр. 840-2533 — Данок на наследство и подароци;

5) на сметката бр. 840-2549 — Данок на човарни друмски моторни и приклучни возила и на комби-взила;

6) на сметката бр. 840-2603 — Данок на вкупен приход на граѓаните.

На сметката под 1 став 1 од оваа точка се уплатуваат сите даноци по основ на остварени приходи од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот на приход од зградите.

На сметката под 2 став 1 од оваа точка се уплатуваат сите даноци на имот и имотни предмети (данок на зграда, данок на други имотни предмети и сл.).

На сметката под 3 став 1 од оваа точка се уплатува данокот на добивки од игри на среќа остварен од страна на граѓаните.

Во сите други случаи во кои обврзниците на тие даноци се задолжуваат во годишен износ, даноците на приходи од имот и имотни права и даноците на имот се уплатуваат на збирна проодна сметка (сметка бр. 846).

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни права, на имот и на вкупен приход на граѓаните, утврдени во дополнителна постапка од надлежниот орган според посебен пропис, односно постапка, се уплатуваат на сметките под 1 до 6 став 1 на оваа точка.

### 5. Такси

13. Административните такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3109 — Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3114 — Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-3135 — Царински такси во готови пари, од граѓани и од граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-3140 — Конзуларни такси;

5) на сметката бр. 840-3156 — Други сојузни административни такси во готови пари;

6) на сметката бр. 840-3161 — Републички, односно покраински административни такси во готови пари;

7) на сметката бр. 840-3177 — Општински административни такси;

8) на сметката бр. 840-3182 — Републички, односно покраински такси на промет на чапункари и копитарии.

На сметката под 7 став 1 од оваа точка се уплатува приходот остварен со продажба на општински административни такси и приходот од општински административни такси наплатен во готови пари.

На сметката под 8 став 1 од оваа точка се уплатува и приходот од такси што се плаќаат на уверение за здравствена состојба на животни.

14. Комуналните такси се уплатуваат;

1) на сметката бр. 840-3205 — Комунални такси на престој во туристички места;

2) на сметката бр. 840-3210 — Комунални такси на фирма од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 840-3226 — Комунални такси на фирма, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 840-3231 — Комунални такси на фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица;

5) на сметката бр. 840-3294 — Комунални такси за регистрација на моторни возила;

6) на сметката бр. 840-3247 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

7) на сметката бр. 840-3252 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

8) на сметката бр. 840-3268 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од граѓани и граѓански правни лица;

15. Судските такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3301 — Сојузни судски такси во готови пари од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3317 — Сојузни судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 840-3322 — Сојузни судски такси во готови пари од граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-3338 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-3343 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

6) на сметката бр. 840-3359 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-3364 — Општински судски такси.

На сметката под 1, 2 и 3 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од судски такси во готови пари, што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките под 4, 5 и 6 од тој став — приходот од судски такси што ќе го остварат судовите на републиките и автономните покраини. На сметката под 7 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од општински судски такси, продадени таксени вредносници и судски такси во готови пари.

## 6. Царини и госебни давачки

16. Царините, посебната царинска давачка, посебната царинска такса за увезени стоки и лежарината, се уплатуваат во корист на партијата на евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинарница, односно на Сојузната управа за царини. Приходите уплатени по тие основи царинарницата, односно Сојузната управа за царини ги распоредува:

1) на сметката бр. 840-4106 — Царина, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-4111 — Царина од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 840-4127 — Царина, од граѓани и од граѓанските правни лица;

4) на сметката бр. 840-4202 — Посебни такси на увезени стоки, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-4356 — Посебни такси на увезени стоки од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

6) на сметката бр. 840-4244 — Посебни такси на увезени стоки, од граѓани и од граѓански правни лица;

7) на сметката бр. 840-4309 — Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи;

8) на сметката бр. 840-4314 — Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување;

9) на сметката бр. 840-4335 — Посебна давачка за царинско евидентирање;

10) на сметката бр. 840-4340 — Лежарина за стоки сместени во царински магацини и стоваришта.

## 7. Приходи според посебни прописи

17. Паричните казни се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-5103 — Парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки одземени по сторени прекршоци;

2) на сметката бр. 840-5119 — Парични казни за стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;

3) на сметката бр. 840-5124 — Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;

4) на сметката бр. 840-5145 — Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;

5) на сметката бр. 840-5150 — Парични казни за кривични дела, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;

6) на сметката бр. 840-5166 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат републичките, односно покраинските органи на управата надлежни за работите на приходите;

7) на сметката бр. 840-5171 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи на управата надлежни за работите на приходите;

8) на сметката бр. 840-5187 — Други парични казни што ѝ припаѓаат на општината;

9) на сметката бр. 840-5192 — Приходи остварени во постапка за утврдување потекло на имот;

10) на сметката бр. 840-6254 — Разлики во цената одземени по решенија од надлежните републички односно покраински органи;

11) на сметката бр. 840-6275 — Разлики во цената, одземени по решенија од надлежните општински органи.

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се уплатуваат паричните износи на средствата одземени од граѓани и паричните износи добиени со продажба

на одземен имот во постапка за утврдување потекло на имот.

18. Данокот на средствата на заедничката потрошувачка се уплатува:

1) на сметката бр. 840-5215 — Данок на средствата на заедничка потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-5220 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

### 3. Приходи на органите на управата и други приходи

19. Приходите на органите на управата се уплатуваат на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата. На сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка на надлежниот орган на управата, се уплатуваат приходите на органите на управата што тие ќе ги остварат со вршење на својата дејност.

Приходите уплатени во корист на сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка, се распоредуваат;

1) на сметката бр. 840-6100 — Приходи на сојузните органи и организации;

2) на сметката бр. 840-6116 — Приходи на републичките, односно покраинските органи на управата;

3) на сметката бр. 840-6121 — Приходи на општинските органи на управата.

20. Другите приходи се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-6207 — Други приходи на федерацијата;

2) на сметката бр. 840-6212 — Други републички, односно покраински приходи;

3) на сметката бр. 840-6228 — Други општински приходи;

4) на сметката бр. 840-6249 — Укинати буџетски приходи на федерацијата;

5) на сметката бр. 840-62116 — Укинати буџетски приходи на републиките, односно автономните покраини;

6) на сметката бр. 840-62121 — Укинати буџетски приходи на општините.

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка, издегување на судови на терен, присилна наплата и сл.).

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 од оваа точка се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во претходната и поранешните години, а во тековната година не е воведен соодветен приход.

## II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

### 1. Приходи на заедниците за здравство и здравствено осигурување

21. Придонесот за здравство и здравствено осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-16 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-21 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-37 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-42 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-58 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-63 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-79 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-84 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-1905 — Придонес за здравството и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

10) на сметката бр. 843-107 — Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица.

### 2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување

22. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-128 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-133 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-149 — Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-154 — Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-175 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-180 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-196 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-203 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-112 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување, што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица.

### 3. Приходи на заедниците за детска заштита

23 Придонесите за детска заштита и за додаток на деца се уплатуваат:







5) на сметката бр. 843-1242 — Придонес за вработување, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1258 — Придонес за вработување, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-789 — Придонес од личниот доход за вработување, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

### 9. Приходи на заедниците за социјална заштита

29. Придонесите за социјална заштита се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-1013 — Републички, односно покраински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-1029 — Републички, односно покраински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-1034 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-1055 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-1263 — Републички, односно покраински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1279 — Републички, односно покраински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-1968 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

8) на сметката бр. 843-1060 — Општински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

9) на сметката бр. 843-1076 — Општински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

10) на сметката бр. 843-1081 — Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

11) на сметката бр. 843-1097 — Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

12) на сметката бр. 843-1284 — Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметката бр. 843-1307 — Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

14) на сметката бр. 843-1973 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

### 10. Приходи на други заедници од областа на општените дејности

30. Придонесите на другите заедници се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-1765 — Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-1770 — Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-1786 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-1791 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-1718 — Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1723 — Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-1739 — Придонес на други заедници од личниот доход од авторски права.

На сметките под 1 до 7 став 1 од оваа точка се уплатуваат придонесите на други самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности.

### III. ПРИХОДИ НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

#### 1. Приходи на самоуправните организации и заедници

31. Приходите на заедниците за домување се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1814 — Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-1835 — Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-1840 — Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-1856 — Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-1861 — Придонес од личниот доход за станбена изградба, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-1877 — Придонес за станбена изградба, што го плаќаат заедниците на пензијското и инвалидското осигурување;

7) на сметката бр. 842-1882 — Придонес за станбена изградба, што го плаќаат другите самоуправни интересни заедници.

32. Приходите на заедниците, односно фондовите за комунална дејност се уплатуваат;

- 1) на сметката бр. 842-406 — Надомест за отстапување и користење на градежно земјиште;
- 2) на сметката бр. 842-84 — Надомест за искористување на земјоделско земјиште;
- 3) на сметката бр. 842-42 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за комунална дејност.
33. Приходите на заедниците, односно фондовите за водостопанство се уплатуваат:
- 1) на сметката бр. 842-1562 — Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 842-1578 — Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 3) на сметката бр. 842-224 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 4) на сметката бр. 842-245 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 5) на сметката бр. 842-250 — Приходи на заедниците, односно фондовите за водостопанство, од граѓани и граѓанските правни лица.
- На сметката под 5 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од граѓаните и граѓанските правни лица, ако не се уплатува преку збирната проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица (сметка бр. 846).
34. Приходите на заедниците, односно фондовите за патишта се уплатуваат:
- 1) на сметката бр. 842-609 — Придонес и други бесповратни издвојувања односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 842-614 — Придонес од други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 3) на сметката бр. 842-1599 — Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 4) на сметката бр. 842-1611 — Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 5) на сметката бр. 842-1632 — Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе вработени кај граѓаните што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;
- 6) на сметката бр. 842-635 — Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;
- 7) на сметката бр. 842-820 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на патни моторни возила, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 8) на сметката бр. 842-336 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на патни моторни возила од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 9) на сметката бр. 842-341 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на патни моторни возила од граѓани и граѓански правни лица;
- 10) на сметката бр. 842-357 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на патни запрежни возила;
- 11) на сметката бр. 842-362 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни во-

зила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

12) на сметката бр. 842-378 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

13) на сметката бр. 842-383 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од граѓани и граѓански правни лица;

14) на сметката бр. 842-292 — Надомест на странски патни моторни возила;

15) на сметката бр. 842-399 — Надомест за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин;

16) на сметката бр. 842-196 — Други приходи на заедниците односно фондовите за патишта.

35. Приходите на другите заедници, односно фондови се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-640 — Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот на други заедници, односно фондови од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-656 — Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот на други заедници односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-661 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, односно фондови од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-677 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, односно фондови од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-682 — Придонес од личниот доход на други заедници, односно фондови, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-698 — Придонес од личниот доход на други заедници, односно фондови, од работните луѓе што самостојно вршат дејност.

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите на други заедници, односно фондови за кои не се предвидени уплатни сметки со оваа наредба (заедниците: за железничкиот сообраќај, на електростопанството, противградната заштита и сл.).

36. Приходите на месните заедници, месниот самопридонес и другите приходи на месните заедници се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-794 — Месен самопридонес од работниците вработени во општествениот сектор;

2) на сметката бр. 842-801 — Месен самопридонес на земјоделците;

3) на сметката бр. 842-817 — Месен самопридонес од други обврзници.

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници од обврзниците од општествениот сектор и од другите обврзници (работни луѓе што самостојно вршат стопанска, односно нестопанска дејност, работни луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат стопанска или нестопанска дејност и други неспоменати обврзници), што своите обврски ги извршуваат редовно од секој остварен личен доход на обврзници-

ците или од доходот на организацијата на здружен труд. На сметките од оваа точка се прекнижуваат, согласно со точка 47 од оваа наредба, самопридонесите што се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно на начинот и во роковите што договорно ќе ги определат општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите и односната месна заедница.

## 2. Приходи на фондовите на општествено-политичките заедници

37. Средствата на задолжителниот заем за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1744 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1977 година;

2) на сметката бр. 842-1898 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1978 година;

38. Средствата на фондовите на заедничките резерви се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-58 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за републичкиот, односно покраинскиот фонд на заедничките резерви;

2) на сметката бр. 842-63 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за општинскиот фонд на заедничките резерви.

39. Средствата на солидарноста за отстранување последици од елементарни непогоди се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-710 — Придонес за средствата на солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-726 — Придонес за средствата на солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-731 — Придонес од личниот доход на работниците за средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-747 — Придонес од личниот доход на работниците за средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-752 — Придонес за средствата на солидарноста, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;

6) на сметката бр. 842-768 — Други средства на солидарноста.

40. Средствата на заедниците, односно фондовите за противпожарна заштита се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-107 — Дел од премијата за осигурување од пожар;

2) на сметката бр. 842-266 — Други приходи на фондовите за противпожарна заштита,

## 3. Други приходи

41. Филмски придонес и придонес од надомест за увезени и изнајмени филмови се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-271 — Филмски придонес;

2) на сметката бр. 842-287 — Придонес (данок) од надомести за увезени и изнајмени филмови.

42. Приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, се уплатуваат на сметката бр. 842-432 — Приходи на укинатите фондови на општествено-политичките заедници.

На сметката од став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, ако прописите врз основа на кои тие се заведени престанале да важат. Уплатениот износ на приходите се распоредува на корисниците според порано важечките прописи.

43. Средствата на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми, се уплатуваат на сметката бр. 842-79 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми.

## IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗРЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ

44. Приходите од населението, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, се уплатуваат на сметката бр. 846 — Проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица.

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа:

1) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според катастарскиот приход;

2) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според фактичниот доход;

3) Данокот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

4) Данокот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

5) Републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

6) Републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

7) Општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

8) Општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности што се плаќа во паушален износ;

9) Основниот данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

10) Основниот данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;

11) Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

12) Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;

13) Посебниот републички, односно покраински данок на промет на надомести за услуги, од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

- 14) Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за услуги, од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 15) Посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;
- 16) Посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 17) Посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на занаетчиски дејности;
- 18) Посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на други стопански дејности;
- 19) Републичкиот, односно покраинскиот данок на надомести за превознички услуги;
- 20) Општинскиот данок на надомести за превознички услуги;
- 21) Данокот на приход од имот и имотни права;
- 22) Данокот на приход од згради;
- 23) Данокот на имот;
- 24) Данокот на згради;
- 25) Данокот на товарни патни моторни и приклучни возила и на комби возила;
- 26) Данокот на хибридна лоза;
- 27) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност за образование;
- 28) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за образование;
- 29) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за образование;
- 30) Придонесот за здравствено осигурување на земјоделците;
- 31) Придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;
- 32) Придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;
- 33) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на земјоделците;
- 34) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;
- 35) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;
- 36) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за култура;
- 37) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за култура;
- 38) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за култура;
- 39) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за научен труд;
- 40) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за научен труд;
- 41) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за научен труд;
- 42) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за физичка култура;
- 43) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за физичка култура;
- 44) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за физичка култура;
- 45) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за социјална заштита;

- 46) Придонес од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за социјална заштита;
  - 47) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за социјална заштита;
  - 48) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за детска заштита;
  - 49) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за детска заштита;
  - 50) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за детска заштита;
  - 51) Придонесот од личниот доход на граѓани и граѓански правни лица — за патишта;
  - 52) Средствата на солидарноста од личниот доход од граѓани и граѓански правни лица;
  - 53) Водниот придонес;
  - 54) Надоместот (таксата) за заштита и користење на водите;
  - 55) Надоместот за искористување на мелирациони и водостопански објекти и постројки;
  - 56) Надоместот (придонесот) за јавни патнишката патни запрежни возила;
  - 57) Комуналната такса на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;
  - 58) Комуналните такси на други предмети што подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица;
  - 59) Надоместот за користење на градежно земјиште;
  - 60) Придонесот за противградна заштита;
  - 61) Месниот самопридонес од земјоделци;
  - 62) Месниот самопридонес од други обврзници;
  - 63) Затезната, односно казнената камата;
  - 64) Наплатените трошоци за присилна наплата;
  - 65) Другите приходи;
  - 66) Укинатите приходи.
45. За обврските на граѓаните и граѓански правни лица што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Службата на општественото книговодство на Југославија, во рамките на проодната сметка (бр. 846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесува во спецификациите за распоредот на приходите од сметката 846.
46. На проодната сметка (бр. 846) се уплатуваат и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено на територијата на општината да се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно. Во таквите случаи службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина, на барање од републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансните, ќе отвори посебни сметки во рамките на проодната сметка (бр. 846).
47. Прекнижувањето на уплатите на обврските на граѓаните и граѓанските правни лица од проодната сметка (бр. 846) на одделните сметки отворени во рамките на основните сметки 840, 842 и 843 ќе го врши Службата на општественото книговодство според поединечните видови и облици на приходи, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози што се издадени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите, во роковите определени со републички, односно покраински пропис.
- Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа точка го утврдува надлежниот републички, односно покраински орган во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина.

## У. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници не е доволен за применување на одделни прописи и одлуки на носителот на општествени средства, републиките, односно покраинските органи, во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина, можат со свој пропис одделни сметки предвидени со оваа наредба да ги расчленат на потсметки.

Износот на приходот на сметката од оваа наредба, што со пропис на републиката, односно автономната покраина е расчленет на потсметки, му одговара на збирот на приходите на тие потсметки.

49. Обврзниците на даноци, придонеси и уплатителите на други приходи, што уплатуваат приходи на сметките предвидени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки, ќе го испишат врз налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметките на Службата на општественото книговодство, статистичката ознака на односната општина и бројот на уплатната сметка на приходите предвиден со оваа наредба. На пример: 62800-840-079-1104, каде што е:

- 62800 — Оперативен број на службата;
- 840 — Основна сметка во планот на сметките на службата;
- 079 — Статистичка ознака на општината (во овој случај општина Пирот);
- 1104 — Републички, односно покраински данок на доход од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството.

Заради овозможување правилно испоставување на налозите за уплата на приходите, отпечатен е кон оваа наредба Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, што е составен дел на оваа наредба.

50. Обврзниците за уплата на даноците и придонесите во согласност со Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републиките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75 и 33/77) — (во натамошниот текст: Законот) и прописите на републиките, односно автономните покраини, даноците и придонесите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници на кои даноците и придонесите им припаѓаат ќе им ги уплатуваат со еден налог преку збирните стапки на проодните сметки, ако се обезбедени следните услови:

1) прописите на општествено-политичките заедници и одлуките на самоуправните интересни заедници, односно изводите од тие прописи и одлуки, согласно со член 22 од Законот, да се објавени во службеното гласило на републиката, односно автономната покраина;

2) надлежните органи на републиката, односно на автономната покраина да ги утврделе даноците и придонесите, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, како и збирните стапки преку кои со помал број налози се уплатуваат обврските по основ на тие даноци и придонеси;

3) да се отворени проодни сметки од страна на надлежниот републички, односно покраински орган, на кои се врши уплатувањето на даноците и придонесите преку збирни стапки во согласност со оваа наредба.

Во една збирна стапка можат да бидат содржани даноците и придонесите што се пресметуваат од иста основица и ако стапките се пропорционални.

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и придонеси, со прописи и одлуки на носителите на општествени средства, се ослободени од уплати на одделни видови даноци или придонеси, уплата на задолжителните даноци и придонеси ќе вршат со поединечни налози непосредно на сметките од оваа наредба.

Уплатувањето на даноците и придонесите преку збирни стапки се врши на проодните сметки што се отвораат кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината.

Проодните сметки се отвораат посебно за секоја збирна стапка по сектори (стопанство, нестопанство), и тоа кај надлежната служба на општественото книговодство во општините, а во рамките на основната сметка број 844. Ознаката на бројот на проодната сметка ја утврдува надлежниот републички, односно покраински орган, во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина. Бројот на проодната сметка содржи и статистичка ознака на општината од Списокот на општините, со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство. На пример: 61800-844-050-16, каде што е:

- 61800 — Оперативен број на службата;
- 844 — Број на проодната сметка кај службата;
- 050 — Статистичка ознака на општината Кралево;
- 16 — Даноци и придонеси од личниот доход на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството — збирна стапка.

Даноците и придонесите уплатени преку збирни стапки на проодни сметки надлежната служба на општественото книговодство ги распоредува според структурата на учеството на индивидуалните стапки во збирната стапка, а во корист на сметките пропишани со оваа наредба. Ако се измени збирната стапка, распоредувањето на средствата од проодните сметки се врши од денот на нејзиното применување, а според структурата на учеството на индивидуалните стапки во новата изменета збирна стапка.

Ако даноците и придонесите се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, обврзникот за уплата на даноците и придонесите во налогот за уплата во целта на дознаката ќе ја испише основицата за пресметување на даноците и придонесите, збирната стапка и периодот на кој се однесува уплатата.

51. Под уплатители на приходи од стопанството, односно нестопанството, во смисла на оваа наредба, се подразбираат корисниците на општествени средства распоредени според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77).

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓански правни лица се подразбираат граѓаните и граѓанските правни лица што се занимаваат со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), граѓаните и граѓанските правни лица што вршат нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по кој и да било основ, како и граѓаните што не се вработени а остваруваат приходи по кој и да било основ и се обврзници на даноци и придонеси.

52. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа наредба (освен

царини и царински давачки и основен данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од оваа наредба тие приходи ги уплатуваат во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство, кај која се води жиро-сметката на општината.

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи и услуги врши пресметка и уплата на овој данок согласно со чл. 26 и 27 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Надлежната служба на општественото книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општините, освен за приходите од царини и царински давачки и од основниот данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од оваа наредба.

53. Со средствата од сметките од оваа наредба, како и од сметките отворени со пропис на републиките, односно автономните покраини, не може да се располага пред нивниот пренос на жиро-сметката на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на другата самоуправна организација и заедница.

Преносот на средствата од сметките од оваа наредба го врши надлежната служба на општественото книговодство.

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно уплатените приходи се врши преку вирмански налог на корисниците на општествени средства кон кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи се насочени, на сметките определени со оваа наредба на оние општествено-политички заедници и нивни фондови, самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници на кои им припаѓаат тие приходи.

## VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

54. Уплатените приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, се распоредуваат според определените инструменти (стапки) и според тоа на која општествено-политичка заедница и нејзин фонд, самоуправна интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница ѝ припаѓаат.

Приходите од основниот данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од оваа наредба ќе се распоредуваат со соодветните сметки на приходите на републиките и автономните покраини согласно со член 29 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници се врши на 7, 14, 22 и 28 ден во месецот, а средствата на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — уште и 1-иот ден во месецот, со тоа што распоредувањето да мора да се изврши најдоцна во рок од два дена од денот определен за распоредување на приходите.

Распоредувањето на средствата од проодните сметки на кои се уплатени даноците и придонесите преку збирните стапки, се врши во корист на

сметките пропишани со оваа наредба, и тоа два дена пред распоредувањето на приходите од тие сметки.

55. По исклучок во 1978 година надлежната служба на општественото книговодство средствата од сметките од точка 31 од оваа наредба, во роковите определени во став 3 точка 54 и точка 57 од оваа наредба, ќе ги распоредува на:

1) проодната сметка бр. 842-1648 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1977 година;

2) проодната сметка бр. 842-1994 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1978 година.

Проодните сметки од став 1 на оваа точка ќе се отворат кај надлежната служба на општественото книговодство за секоја република, односно автономна покраина.

Средствата од проодните сметки од став 1 на оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-сметката на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, со тоа што истото да се спроведе два дена по рокот предвиден во став 1 од оваа точка. Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини, во согласност со надлежната служба на општественото книговодство, може да утврди и други рокови за распоредување на приходите од проодните сметки.

56. Заради овозможување на Службата на општественото книговодство да може во роковите од точка 54 на оваа наредба да ги распореди приходите од царините и другите царински давачки од сметките предвидени со оваа наредба во корист на буџетот на Федерацијата, својата индивидуална партија отворена во рамките на евидентната сметка бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните сметки од оваа наредба секој 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, а Сојузната управа за царини — секој работен ден.

57. Општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, во согласност со надлежната служба на општественото книговодство, можат да утврдат и други рокови за распоредување на приходите, освен роковите предвидени во точ. 54 и 55 од оваа наредба.

Начинот на распоредување на приходите се определува со прописи на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на другата самоуправна организација и заедница.

58. Со цел самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и здравственото и самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување да можат на располагаат со потребната документација за уплатата на придонесите, надлежната служба на општественото книговодство е должна редовно да доставува изводи за промените на уплатните сметки на односната заедница, со комплетната документација за уплатата на придонесите (по уплатителите).

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се врши преку збирни стапки на проодните сметки, заради информирање на корисниците на така уплатените средства, надлежната служба на општественото книговодство доставува извод од проодната сметка со соодветна документација до надлежниот орган на управата на општествено-политичката заедница, односно до организацијата што спогодбено ќе ја определат корисниците на општествените средства на кои им се уплатуваат приходите преку збирни стапки.

59. Надлежната служба на општественото книговодство, согласно со став 3 точка 52 од оваа наредба, ќе води евиденција за извршените уплати и за распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници по општините, по секоја сметка отворена со оваа наредба, а ако надлежниот републички, односно покраински орган, во смисла на точка 48 од оваа наредба, одделните сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсетки — и по секоја потсетка.

60. Надлежната служба на општественото книговодство за уплатите и за распоредувањето на приходите ќе ги известува надлежните органи во општината, републиката, односно автономната покраина и Федерацијата на образецот Извештај за уплатата и распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници (образец Б 2).

Надлежната служба на општественото книговодство во извештајот од став I на оваа точка, на образецот Б 2, ќе даде податоци по секоја сметка, и тоа:

1) за приходите на општествено-политичките заедници за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- буџетот на федерацијата,
- буџетот на републиката, односно автономната покраина,
- буџетот на меѓуопштинската заедница, односно градот,
- буџетот на општината,
- самоуправните интересни заедници,
- фондовите на општествено-политичките заедници и на други корисници на општествени средства, и, за
- нераспоредените износи на приходите;

2) за приходите на самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- самоуправните интересни заедници основани за територијата на републиката, односно на автономната покраина,
- самоуправните интересни заедници основани за територија на повеќе општини односно градот,
- самоуправните интересни заедници основани за територијата на општината,
- другите корисници на општествени средства, и, за
- нераспоредените износи на приходите;

3) за приходите на другите самоуправни организации и заедници, за приходите на фондовите на општествено-политичките заедници и во другите приходи за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- носителите на општествени средства на ниво на федерацијата,
- носителите на општествени средства на ниво на републиката, односно автономната покраина,
- носителите на општествени средства на ниво на повеќе општини, односно градот,
- носителите на општествени средства на ниво на општината,
- другите корисници на општествени средства, и, за
- нераспоредените износи на приходите.

Службата на општественото книговодство на Југославија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде образецот Б 2 и ќе го приспособи за механиска обработка.

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот Б 2, надлежната служба на општественото книговодство ќе го достави:

— до 10-ти во месецот до надлежните органи на општината, за изминатиот период;

— до 15-ти во месецот до надлежните органи на републиката односно автономната покраина, за изминатиот период;

— до 20-ти во месецот до надлежните органи во федерацијата, за изминатиот период, за Југославија и за секоја република односно автономна покраина.

Ако надлежниот републички односно покраински орган, во смисла на точка 48 од оваа наредба, одделни сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсетки, надлежната служба на општественото книговодство до надлежните органи во општините и републиката, односно автономната покраина, заедно со извештајот од алинејата 1 и 2 став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за уплатата и распоредувањето на приходите на потсетките, со тоа што податоците во заглавјето на тој извештај мораат да му одговараат на образецот Б 2 од оваа наредба.

61. Приходите на буџетот на федерацијата од царини и други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1977 година, другите изворни приходи на федерацијата, приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1977 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1978 година се уплатуваат во смисла на член 31 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) во корист на Буџетот на федерацијата за 1977 година.

При уплатата на приходите од царини и други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1977 година, на другите изворни приходи на федерацијата и на придонесите од републиките и автономните покраини од 1977 година, што ќе се уплатат до 31 јануари 1978 година, обврзниците на тие приходи се должни на сите налози за уплата да назначат во горниот агол: „за 1977 година“.

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка, помеѓу 1977 и 1978 година, уплатителите на приходите се должни при уплатата на приходите до 31 јануари 1978 година, за приходите што ѝ припаѓаат на таа година на сите делови на налозите за уплата да назначат во горниот десен агол: „за 1978 година“.

62. При уплатите на основниот данок на промет на производи што се однесуваат на прометот остварен во 1977 година, што ќе се уплати во 1978 година, обврзниците на тие приходи се должни на сите налози за уплата да назначат во горниот агол: „за 1977 година“.

Уплатените износи на основниот данок на промет на производи по налозите од став 1 на оваа точка, надлежната служба на општественото книговодство ќе ги распоредува во корист на буџетот на републиките и автономните покраини, а повратот на повеќе уплатените приходи по основниот данок на промет на производи, што се однесува на прометот остварен во 1977 година, ќе се изврши врз товар на буџетите на републиките, односно автономните покраини.

63. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 14/77).

64. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Бр. 6-12371

13 декември 1977 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Момчило Цемовиќ, с.р.

## С П И С О К

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ, ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

| Служба на општественото книговодство                |                   |           | Оперативен број на СОК | Назив на општината | Статистичка ознака на општината |                 |     |
|---|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| Филијала  | експозитура       | деловница |                        |                    |                                 |                 |     |
| 1   | 2                 | 3         | 4                      | 5                  | 6                               |                 |     |
| <b>СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА</b> |                   |           |                        |                    |                                 |                 |     |
| Бања Лука   | Челинац           |           | 10500                  | Бања Лука          | 002                             |                 |     |
|   |                   |           | 10591                  | Челинац            | 022                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Лакташи            | 053                             |                 |     |
|   |                   |           | 10510                  | Босанска Градишка  | 007                             |                 |     |
|   |                   |           | 10570                  | Гламоч             | 032                             |                 |     |
|   |                   |           | 10560                  | Јајце              | 042                             |                 |     |
|   |                   |           | 10593                  | Шипово             | 088                             |                 |     |
|   |                   |           | 10520                  | Кључ               | 048                             |                 |     |
|   |                   |           | 10530                  | Котор Варош        | 050                             |                 |     |
|   |                   |           | 10580                  | Мркоњић Град       | 063                             |                 |     |
|   |                   |           | 10540                  | Прњавор            | 072                             |                 |     |
|   |                   |           | 10550                  | Србац              | 083                             |                 |     |
|   |                   |           | 10590                  | Скендер Вакуф      | 081                             |                 |     |
|   |                   | Бихаћ     | Босанска Крупа         |                    | 10600                           | Бихаћ           | 003 |
|   |                   |           |                        |                    | 10610                           | Босанска Крупа  | 008 |
|   |                   | Добој     | Велика Кладуша         |                    | 10620                           | Цазин           | 019 |
|   |                   |           |                        |                    | 10630                           | Велика Кладуша  | 097 |
|   | 11200             |           |                        | Добој              | 025                             |                 |     |
|   | 11270             |           |                        | Босански Брод      | 009                             |                 |     |
|   | 11280             |           |                        | Босански Шамац     | 012                             |                 |     |
|   | 11260             |           |                        | Дервента           | 024                             |                 |     |
|   | 11210             |           |                        | Маглај             | 060                             |                 |     |
|   | 11220             |           |                        | Модрича            | 061                             |                 |     |
|   | 11221             |           |                        | Ошак               | 066                             |                 |     |
|   | 11202             |           |                        | Теслић             | 089                             |                 |     |
| Дрвар   | Босански Петровац |           | 11201                  | Тешањ              | 090                             |                 |     |
|   |                   |           | 11300                  | Дрвар              | 027                             |                 |     |
|   |                   |           | 11310                  | Босански Петровац  | 011                             |                 |     |
| Горажде   | Босанско Грахово  |           | 11320                  | Босанско Грахово   | 013                             |                 |     |
|   |                   |           | 11500                  | Горажде            | 033                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Чајниче            | 020                             |                 |     |
|   |                   |           | 11530                  | Фоча               | 029                             |                 |     |
|   |                   |           | 11510                  | Рогатица           | 074                             |                 |     |
| Мостар  | Вишеград          |           | 11520                  | Вишеград           | 099                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Рудо               | 075                             |                 |     |
|   |                   |           | 11800                  | Мостар             | 062                             |                 |     |
|   |                   |           | 11801                  | Читлук             | 023                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Јабланица          | 041                             |                 |     |
|   |                   |           | 11810                  | Чапљина            | 021                             |                 |     |
|   |                   |           | 11893                  | Дувно              | 028                             |                 |     |
|   |                   |           | 11830                  | Лиштица            | 054                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Груда              | 037                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Посушје            | 070                             |                 |     |
|   |                   |           | 11820                  | Коњиц              | 049                             |                 |     |
|   |                   |           | 11890                  | Ливно              | 055                             |                 |     |
|   |                   |           |                        | Љубиње             | 058                             |                 |     |
| Требиње   | Љубушки           |           | 11840                  | Љубушки            | 059                             |                 |     |
|   |                   |           | 11850                  | Невесиње           | 064                             |                 |     |
|   |                   |           | 11860                  | Прозор             | 073                             |                 |     |
|   |                   |           | 11870                  | Столац             | 086                             |                 |     |
|   |                   |           | 12100                  | Требиње            | 092                             |                 |     |
|   |                   |           | 12110                  | Билећа             | 005                             |                 |     |
|   |                   |           | 12120                  | Гацко              | 031                             |                 |     |
|   |                   | Приједор  | Босанска Дубица        |                    | 11900                           | Приједор        | 071 |
|   |                   |           |                        |                    | 11910                           | Босанска Дубица | 006 |
|   |                   |           |                        |                    | 11920                           | Босански Нови   | 010 |
| Сарајево  | Сански Мост       |           | 11930                  | Сански Мост        | 076                             |                 |     |
|   |                   |           | 10100                  | Сарајево—Центар    | 077                             |                 |     |



| 1       | 2            | 3      | 4     | 5                | 6   |
|---------|--------------|--------|-------|------------------|-----|
|         |              | Илиџа  | 10104 | Срајево—Илиџа    | 078 |
|         |              |        |       | Сарајево Ново    | 079 |
|         |              |        |       | Сарајево Вогошће | 080 |
|         |              |        |       | Хаџићи           | 038 |
|         |              | Илиџаш | 10106 | Илиџаш           | 040 |
|         |              | Олово  | 10105 | Олово            | 067 |
|         |              |        |       | Пале             | 069 |
|         |              |        |       | Трново           | 093 |
|         | Високо       |        | 10130 | Високо           | 098 |
|         |              |        |       | Бреза            | 016 |
|         | Кисељак      |        | 10160 | Кисељак          | 046 |
|         |              |        |       | Фојница          | 030 |
|         |              |        |       | Крешево          | 051 |
|         | Соколац      |        | 10150 | Соколац          | 082 |
|         |              |        |       | Хан Пијесак      | 039 |
|         | Калиновик    |        | 10140 | Калиновик        | 045 |
|         | Вареш        |        | 10120 | Вареш            | 096 |
| Травник |              |        | 12000 | Травник          | 091 |
|         | Нови Травник |        | 12400 | Нови Травник     | 065 |
|         | Витез        |        | 12030 | Витез            | 100 |
|         | Бугојно      |        | 12010 | Бугојно          | 017 |
|         | Горњи Вакуф  |        | 12050 | Горњи Вакуф      | 034 |
|         |              |        |       | Купрес           | 052 |
| Тузла   | Доњи Вакуф   |        | 12020 | Доњи Вакуф       | 026 |
|         |              |        | 12200 | Тузла            | 094 |
|         |              |        |       | Калесија         | 044 |
|         |              |        |       | Лукавац          | 057 |
|         | Сребреник    |        | 12295 | Сребреник        | 085 |
|         | Живинице     |        | 12294 | Живинице         | 106 |
|         | Бавовићи     |        | 12293 | Бавовићи         | 001 |
|         | Бијељина     |        | 12240 | Бијељина         | 004 |
|         |              |        |       | Угљевик          | 095 |
|         | Братунац     |        | 12270 | Братунац         | 014 |
|         | Сребреница   |        | 12292 | Сребреница       | 084 |
|         | Брчко        |        | 12250 | Брчко            | 015 |
|         | Орашје       |        | 12290 | Орашје           | 068 |
|         | Грачаница    |        | 12210 | Грачаница        | 035 |
|         | Кладањ       |        | 12220 | Кладањ           | 047 |
|         | Лопаре       |        | 12230 | Лопаре           | 056 |
|         | Власеница    |        | 12280 | Власеница        | 101 |
|         | Градачац     |        | 12291 | Градачац         | 036 |
|         |              |        |       | Шековићи         | 087 |
| Зеница  | Зворник      |        | 12260 | Зворник          | 104 |
|         |              |        | 12300 | Зеница           | 103 |
|         | Бусовача     |        | 12330 | Бусовача         | 018 |
|         | Какањ        |        | 12310 | Какањ            | 043 |
|         | Завидовићи   |        | 12320 | Завидовићи       | 102 |
|         | Жепче        |        | 12340 | Жепче            | 105 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

| 1        | 2           | 3           | 4     | 5           | 6   |
|----------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
| Иванград |             |             | 20600 | Иванград    | 007 |
|          | Бијело Поље |             | 20630 | Бијело Поље | 002 |
|          |             |             |       | Мојковац    | 010 |
|          | Плав        |             | 20610 | Плав        | 012 |
|          | Рожај       |             | 20620 | Рожај       | 015 |
| Котор    |             |             | 20700 | Котор       | 009 |
|          |             | Тиват       | 20701 | Тиват       | 018 |
|          | Будва       |             | 20710 | Будва       | 003 |
|          | Херцег-Нови |             | 20720 | Херцег-Нови | 006 |
| Никшић   |             |             | 20800 | Никшић      | 011 |
|          |             |             |       | Плужине     | 013 |
|          |             | Шавник      | 20801 | Шавник      | 016 |
| Пљевља   |             |             | 20900 | Пљевља      | 014 |
|          | Жабљак      |             | 20910 | Жабљак      | 020 |
| Титоград |             |             | 20100 | Титоград    | 017 |
|          |             | Даниловград | 20101 | Даниловград | 005 |
|          | Бар         |             | 20130 | Бар         | 001 |
|          | Цетиње      |             | 20120 | Цетиње      | 004 |
|          | Колашин     |             | 20110 | Колашин     | 008 |
|          | Улцињ       |             | 20140 | Улцињ       | 019 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

| 1                    | 2                   | 3 | 4     | 5                   | 6          |
|----------------------|---------------------|---|-------|---------------------|------------|
| Бјеловар             | Бурђевац            |   | 31200 | Бјеловар            | 004        |
|                      | Гарешница           |   | 31210 | Бурђевац            | 023        |
|                      | Врбовец             |   | 31220 | Гарешница           | 024        |
|                      | Крижевци            |   | 31230 | Врбовец             | 034        |
|                      | Вировитица          |   | 31240 | Крижевци            | 041        |
|                      | Дарувар             |   | 31260 | Вировитица          | 089        |
|                      | Грубишно Поље       |   | 31270 | Дарувар             | 012        |
|                      |                     |   | 31280 | Грубишно Поље       | 028        |
|                      |                     |   | 31400 | Чаковец             | 010        |
|                      |                     |   | 31700 | Дубровник           | 018        |
| Чаковец<br>Дубровник | Корчула             |   | 31710 | Корчула             | 038        |
|                      |                     |   |       | Ластово             | 045        |
| Госпић               |                     |   | 31900 | Госпић              | 026        |
|                      | Доњи Лапац          |   | 31910 | Доњи Лапац          | 015        |
|                      | Грачац              |   | 31920 | Грачац              | 027        |
|                      | Оточац              |   | 31930 | Оточац              | 061        |
| Карловац             |                     |   | 32100 | Карловац            | 034        |
|                      |                     |   |       | Дуга Реса           | 019        |
|                      |                     |   |       | Озаљ                | 062        |
|                      |                     |   |       | Војнић              | 091        |
|                      | Слуњ                |   | 32110 | Слуњ                | 079        |
|                      | Титова Кореница     |   | 32120 | Титова Кореница     | 082        |
|                      | Вргин Мост          |   | 32130 | Вргин Мост          | 092        |
|                      | Огулин              |   | 32140 | Огулин              | 056        |
|                      |                     |   |       | Врбовско            | 095        |
|                      |                     |   |       | 32300               | Копривница |
| Копривница<br>Кутина |                     |   | 32700 | Кутина              | 043        |
|                      | Иванић-Град         |   | 32710 | Иванић-Град         | 032        |
|                      | Новска              |   | 32720 | Новска              | 054        |
|                      | Пакрац              |   | 32730 | Пакрац              | 064        |
|                      | Чазма               |   | 32740 | Чазма               | 011        |
| Нашице               |                     |   | 33200 | Нашице              | 050        |
|                      | Славонска Ораховица |   | 33210 | Славонска Ораховица | 059        |
|                      | Подравска Слатина   |   | 33220 | Подравска Слатина   | 067        |
|                      | Доњи Михољац        |   | 33230 | Доњи Михољац        | 016        |
| Осијек               |                     |   | 33600 | Осијек              | 060        |
|                      | Валпово             |   | 33630 | Валпово             | 085        |
|                      | Ђаково              |   | 33640 | Ђаково              | 022        |
|                      | Бели Манастир       |   | 33650 | Бели Манастир       | 001        |
| Пула                 |                     |   | 33700 | Пула                | 069        |
|                      | Бузет               |   | 33710 | Бузет               | 007        |
|                      | Пазин               |   | 33720 | Пазин               | 065        |
|                      | Пореч               |   | 33730 | Пореч               | 068        |
|                      | Ровињ               |   | 33740 | Ровињ               | 072        |
|                      | Лабин               |   | 33750 | Лабин               | 044        |
|                      | Умаг                |   | 33760 | —                   |            |
|                      |                     |   |       | Бује                | 006        |
| Ријека               |                     |   | 33800 | Ријека              | 071        |
|                      | Крк                 |   | 33810 | Крк                 | 042        |
|                      | Паг                 |   | 33820 | Паг                 | 063        |
|                      | Раб                 |   | 33830 | Раб                 | 070        |
|                      | Сењ                 |   | 33840 | Сењ                 | 074        |
|                      | Делнице             |   | 33850 | Делнице             | 013        |
|                      |                     |   |       | Чабар               | 009        |
|                      | Цриквеница          |   | 33860 | Цриквеница          | 008        |
|                      | Мали Лошињ          |   | 33870 | Мали Лошињ          | 048        |
|                      | Опатија             |   | 33880 | Опатија             | 058        |
| Сисак                |                     |   | 34100 | Сисак               | 076        |
|                      | Двор на Уни         |   | 34110 | Двор на Уни         | 021        |
|                      | Глина               |   | 34120 | Глина               | 025        |
|                      | Костајница          |   | 34130 | Костајница          | 039        |
|                      | Петриња             |   | 34150 | Петриња             | 066        |
| Славонски Брод       |                     |   | 34300 | Славонски Брод      | 078        |
|                      | Нова Градишка       |   | 34310 | Нова Градишка       | 061        |
|                      | Славонска Пожега    |   | 34320 | Славонска Пожега    | 077        |
| Сплит                |                     |   | 34400 | Сплит               | 080        |
|                      |                     |   |       | Омиш                | 057        |
|                      |                     |   |       | Брач                | 005        |
|                      |                     |   |       | Трогир              | 083        |

| 1        | 2               | 3             | 4     | 5                | 6   |
|----------|-----------------|---------------|-------|------------------|-----|
|          | Хвар            |               | 34410 | Хвар             | 029 |
|          | Вис             |               | 34420 | Вис              | 090 |
|          | Сињ             |               | 34430 | Сињ              | 075 |
|          | Макарска        |               | 34440 | Макарска         | 047 |
|          | Имотски         |               | 34450 | Имотски          | 030 |
|          | Книн            |               | 34460 | Книн             | 036 |
|          | Метковић        |               | 34470 | Метковић         | 049 |
|          |                 |               |       | Вргорац          | 093 |
| Шибеник  | Плоче           |               | 34480 | Плоче            | 112 |
|          |                 |               | 34600 | Шибеник          | 081 |
| Вараждин | Дрниш           |               | 34610 | Дрниш            | 017 |
|          |                 |               | 34800 | Вараждин         | 086 |
|          |                 |               |       | Нови Мароф       | 053 |
|          | Иванец          |               | 34810 | Иванец           | 031 |
| Винковци | Лудбрег         |               | 34820 | Лудбрег          | 046 |
|          |                 |               | 34900 | Винковци         | 088 |
| Вуковар  | Жупања          |               | 34910 | Жупања           | 111 |
|          |                 |               | 35100 | Вуковар          | 096 |
| Забок    | Илок            |               | 35110 | —                |     |
|          |                 |               | 35200 | Забок            | 097 |
|          |                 |               |       | Клањец           | 035 |
|          | Доња Стубица    |               | 35210 | Доња Стубица     | 014 |
|          | Златар          |               | 35220 | Златар-Бистрица  | 110 |
| Задар    | Крапина         |               | 35230 | Крапина          | 040 |
|          |                 |               | 35300 | Задар            | 107 |
|          | Биоград на мору |               | 35320 | Биоград на мору  | 003 |
|          | Бенковац        |               | 35310 | Бенковац         | 002 |
|          |                 |               |       | Обровац          | 055 |
| Загреб   |                 | Загреб        | 30101 | —                |     |
|          |                 | Загреб        | 30102 | Нови Загреб      | 113 |
|          |                 |               |       | Загреб—Центар    | 114 |
|          |                 |               |       | Загреб—Чрномерец | 115 |
|          |                 |               |       | Загреб—Дубрава   | 116 |
|          |                 |               |       | Загреб—Максимиr  | 117 |
|          |                 |               |       | Загреб—Медвешњак | 118 |
|          |                 |               |       | Загреб—Пешћеница | 119 |
|          |                 |               |       | Загреб—Суседград | 120 |
|          |                 |               |       | Загреб—Трешњевка | 121 |
|          |                 |               |       | Загреб—Трње      | 122 |
|          |                 |               |       | Запрешић         | 108 |
|          |                 | Загреб        | 30104 | —                |     |
|          |                 | Загреб        | 30105 | —                |     |
|          |                 | Загреб        | 30107 | —                |     |
|          |                 | Дуго Село     | 30111 | Дуго Село        | 020 |
|          |                 | Јастребарско  | 30112 | Јастребарско     | 039 |
|          |                 | Самобор       | 30113 | Самобор          | 073 |
|          |                 | Сесвете       | 30114 | Сесвете          | 104 |
|          |                 | Велика Горица | 30115 | Велика Горица    | 087 |
|          |                 | Зелина        | 30116 | Зелина           | 109 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

| 1        | 2             | 3           | 4     | 5                | 6   |
|----------|---------------|-------------|-------|------------------|-----|
| Битола   |               |             | 40300 | Битола           | 002 |
|          | Кичево        | Демир Хисар | 40301 | Демир Хисар      | 006 |
|          |               | Брод        | 40320 | Кичево           | 010 |
|          |               | Македонски  | 40321 | Брод Македонски  | 003 |
|          | Ресен         |             | 40310 | Ресен            | 021 |
| Куманово |               |             | 40900 | Куманово         | 015 |
|          |               | Кратово     | 40901 | Кратово          | 012 |
|          | Крива Паланка |             | 40910 | Крива Паланка    | 013 |
| Охрид    |               |             | 41000 | Охрид            | 017 |
|          | Дебар         |             | 41030 | Дебар            | 004 |
|          | Струга        |             | 41020 | Струга           | 025 |
| Прилеп   |               |             | 41100 | Прилеп           | 018 |
|          | Крушево       |             | 41110 | Крушево          | 014 |
| Скопје   |               |             | 40100 | Скопје—Центар    | 033 |
|          |               |             |       | Скопје—Чаир      | 034 |
|          |               |             |       | Скопје—Гази Баба | 035 |

| 1           | 2          | 3         | 4     | 5                  | 6   |
|-------------|------------|-----------|-------|--------------------|-----|
|             |            |           |       | Скопје—Карпош      | 036 |
|             |            |           |       | Скопје—Кисела Вода | 037 |
| Струмица    |            |           | 41300 | Струмица           | 026 |
|             | Радовиш    |           | 41310 | Радовиш            | 020 |
|             |            |           |       | Валандово          | 031 |
| Штип        |            |           | 41400 | Штип               | 028 |
|             |            | Пробиштип | 41401 | Пробиштип          | 019 |
|             | Берово     |           | 41440 | Берово             | 001 |
|             | Делчево    |           | 41450 | Делчево            | 005 |
|             | Кочани     |           | 41430 | Кочани             | 011 |
|             |            | Виница    | 41431 | Виница             | 032 |
|             | Св. Николе |           | 41420 | Св. Николе         | 027 |
| Тетово      |            |           | 41500 | Тетово             | 029 |
|             | Гостивар   |           | 41510 | Гостивар           | 008 |
| Титов Велес |            |           | 41600 | Титов Велес        | 030 |
|             | Гевгелија  |           | 41610 | Гевгелија          | 007 |
|             | Кавадарци  |           | 41620 | Кавадарци          | 009 |
|             | Неготино   |           | 41630 | Неготино           | 016 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

| 1             | 2                  | 3          | 4     | 5                       | 6   |
|---------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|-----|
| Љубљана       |                    |            | 50100 | Љубљана—Центар          | 025 |
|               |                    | Пословница | 50101 | Љубљана—Вич—<br>—Рудник | 028 |
|               |                    | Пословница | 50102 | Љубљана—Бежиград        | 024 |
|               |                    | Пословница | 50103 | Љубљана—Мосте-<br>-поље | 026 |
|               |                    | Пословница | 50104 | Љубљана—Шишка           | 027 |
|               | Врхника            |            | 50110 | Врхника                 | 060 |
|               | Домжале            |            | 50120 | Домжале                 | 006 |
|               | Гросупље           |            | 50130 | Гросупље                | 009 |
|               | Камник             |            | 50140 | Камник                  | 015 |
|               | Литија             |            | 50150 | Литија                  | 022 |
|               | Ракек              |            | 50160 | Церкница                | 004 |
| Целје         |                    |            | 50700 | Целје                   | 003 |
|               |                    |            |       | Шентјур при Целју       | 051 |
|               | Лашко              |            | 50710 | Лашко                   | 019 |
|               | Словенске Коњице   |            | 50720 | Словенске Коњице        | 049 |
|               | Шмарје при Јелшах  |            | 50730 | Шмарје при Јелшах       | 053 |
|               | Жалец              |            | 50750 | Жалец                   | 062 |
| Кочевје       |                    |            | 51300 | Кочевје                 | 016 |
|               | Рибница            |            | 51310 | Рибница                 | 045 |
| Копер         |                    |            | 51400 | Копер                   | 017 |
|               |                    |            |       | Изола                   | 013 |
|               | Порторож           |            | 51410 | Пиран                   | 039 |
|               | Сежана             |            | 51420 | Сежана                  | 047 |
| Крањ          |                    |            | 51500 | Крањ                    | 018 |
|               | Шкофја Лока        |            | 51510 | Шкофја Лока             | 052 |
|               | Тржич              |            | 51520 | Тржич                   | 057 |
|               | Јесенице           |            | 51530 | Јесенице                | 014 |
|               | Радовљица          |            | 51540 | Радовљица               | 043 |
| Кршко         |                    |            | 51600 | Кршко                   | 059 |
|               | Севница            |            | 51610 | Севница                 | 046 |
|               | Брежице            |            | 51620 | Брежице                 | 002 |
| Марибор       |                    |            | 51800 | Марибор                 | 030 |
|               |                    |            |       | Ленарт                  | 020 |
|               | Словенска Бистрица |            | 51810 | Словенска Бистрица      | 048 |
|               | Дравоград          |            | 51820 | Дравоград               | 007 |
|               |                    |            |       | Радље об Драви          | 042 |
|               | Преваље            |            | 51830 | Равне на Корошкем       | 044 |
|               | Словењ Градец      |            | 51840 | Словењ Градец           | 050 |
| Мурска Собота |                    |            | 51900 | Мурска Собота           | 035 |
|               | Горња Радгона      |            | 51910 | Горња Радгона           | 008 |
|               | Лендава            |            | 51920 | Лендава                 | 021 |
|               | Љутомер            |            | 51930 | Љутомер                 | 029 |
| Нова Горица   |                    |            | 52000 | Нова Горица             | 036 |
|               | Ајдовшчина         |            | 52010 | Ајдовшчина              | 001 |
|               | Идрија             |            | 52020 | Идрија                  | 011 |
|               | Толмин             |            | 52030 | Толмин                  | 054 |

| 1          | 2                | 3 | 4     | 5                | 6   |
|------------|------------------|---|-------|------------------|-----|
| Ново Место |                  |   | 52100 | Ново Место       | 037 |
|            | Чрномељ          |   | 52110 | Требње           | 056 |
|            |                  |   |       | Чрномељ          | 005 |
| Постојна   |                  |   | 52200 | Метлика          | 033 |
|            | Илирска Бистрица |   | 52210 | Постојна         | 040 |
| Птуј       |                  |   | 52400 | Илирска Бистрица | 012 |
|            | Ормож            |   | 52410 | Птуј             | 041 |
| Трбовље    |                  |   | 52700 | Ормеж            | 038 |
|            |                  |   |       | Трбовље          | 055 |
|            |                  |   |       | Храстник         | 010 |
| Велење     |                  |   | 52600 | Загорје об Сави  | 061 |
|            | Мозирје          |   | 52810 | Велење           | 058 |
|            |                  |   |       | Мозирје          | 034 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

| 1          | 2               | 3            | 4     | 5                 | 6   |
|------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-----|
| Београд    |                 |              | 60800 | Савски Венац      | 016 |
|            |                 |              |       | Барајево          | 010 |
|            |                 |              |       | Чукарица          | 011 |
|            |                 |              |       | Гроцка            | 012 |
|            |                 |              |       | Врачар            | 020 |
|            |                 |              |       | Палилула          | 015 |
|            |                 |              |       | Сопот             | 017 |
|            |                 |              |       | Звездара          | 022 |
|            |                 |              |       | Земун             | 021 |
|            |                 |              |       | Нови Београд      | 013 |
|            |                 |              |       | Стари Град        | 018 |
|            |                 |              |       | Вождовац          | 019 |
|            |                 |              |       | Обреновац         | 014 |
|            |                 |              |       | Лазаревац         | 056 |
|            |                 |              |       | Младеновац        | 070 |
|            |                 |              |       | Раковица          | 120 |
| Чачак      |                 |              | 61300 | Чачак             | 034 |
|            | Горњи Милановац |              | 61320 | Горњи Милановац   | 041 |
|            |                 | Лучани       | 61301 | Лучани            | 060 |
|            |                 | Гуча         | 61302 | —                 |     |
| Крагујевац |                 |              | 61700 | Крагујевац        | 049 |
|            |                 |              |       | Кнић              | 044 |
|            | Аранђеловац     |              | 61710 | Аранђеловац       | 003 |
|            |                 | Рача         |       |                   |     |
|            |                 | Крагујевачка | 61701 | Рача Крагујевачка | 086 |
|            |                 | Ваточина     | 61702 | Ваточина          | 008 |
|            |                 | Топола       | 61703 | Топола            | 101 |
| Краљево    |                 |              | 61800 | Краљево           | 050 |
|            | Трстеник        |              | 61810 | Трстеник          | 103 |
|            | Врњачка Бања    |              | 61820 | Врњачка Бања      | 115 |
| Крушевац   |                 |              | 61900 | Крушевац          | 052 |
|            | Александровац   |              | 61910 | Александровац     | 001 |
|            | Брус            |              | 61930 | Брус              | 029 |
|            | Варварин        |              | 61920 | Варварин          | 108 |
|            |                 |              |       | Бићевац           | 032 |
| Лесковац   |                 |              | 62100 | Лесковац          | 058 |
|            | Лебане          |              | 62110 | Лебане            | 057 |
|            |                 |              |       | Војник            | 025 |
|            |                 |              |       | Медвеђа           | 067 |
|            | Власотинце      |              | 62120 | Власотинце        | 113 |
|            |                 |              |       | Црна Трава        | 031 |
| Лозница    |                 |              | 62200 | Лозница           | 059 |
|            |                 | Крупањ       | 62220 | Крупањ            | 051 |
|            |                 | Мали Зворник | 62201 | Мали Зворник      | 065 |
|            |                 | Љубовија     | 62210 | Љубовија          | 062 |
| Ниш        |                 |              | 62500 | Ниш               | 073 |
|            |                 |              |       | Дољевац           | 038 |
|            |                 |              |       | Гаџин Хан         | 039 |
|            | Бела Паланка    |              | 62510 | Бела Паланка      | 009 |
|            | Сврљиг          |              | 62520 | Сврљиг            | 098 |
|            | Алексинач       |              | 62530 | Алексинач         | 002 |
|            |                 | Ражањ        | 62531 | Ражањ             | 088 |

| 1            | 2   | 3        | 4     | 5                   | 6   |
|--------------|---|----------|-------|---------------------|-----|
| Нови Пазар   | Соко Бања   | Тутин    | 62540 | Соко Бања           | 094 |
|              |   |          | 62600 | Нови Пазар          | 075 |
| Пирот        | Рашка<br>Сјеница  |          | 62602 | Тутин               | 104 |
|              |   |          | 62610 | Рашка               | 087 |
|              |   |          | 62620 | Сјеница             | 091 |
|              |   |          | 62800 | Пирот               | 079 |
| Пожаревац    | Бабушница<br>Димитровград                                     |          | 62810 | Бабушница           | 006 |
|              |   |          | 62820 | Димитровград        | 037 |
|              |   |          | 62900 | Пожаревац           | 080 |
| Пријепоље    | Петровац на Млави<br>Велико Градиште                          | Жагубица | 62910 | Мало Црниће         | 066 |
|              |   |          | 62920 | Жабари              | 117 |
|              |   |          | 62930 | Петровац на Млави   | 078 |
|              |   |          | 62940 | Градиште            | 110 |
|              |   |          | 63000 | Голубац             | 040 |
|              |   |          | 63010 | Жагубица            | 118 |
|              |   |          | 63020 | Кучево              | 118 |
|              |   |          | 63100 | Пријепоље           | 053 |
|              |   |          | 63100 | Нова Варош          | 084 |
|              |   |          | 63100 | Прибој на Лиму      | 074 |
| Смедерево    | Куршумлија  | Блаце    | 63020 | Ново Варош          | 083 |
|              |   |          | 63100 | Прокупље            | 085 |
|              |   |          | 63100 | Мерошина            | 068 |
|              |   |          | 63100 | Житорађа            | 119 |
|              |   |          | 63120 | Блаце               | 023 |
|              |   |          | 63200 | Куршумлија          | 054 |
|              |   |          | 63300 | Смедерево           | 092 |
|              |   |          | 63310 | Смедеревска Паланка | 093 |
|              |   |          | 63500 | Велика Плана        | 109 |
|              |   |          | 63500 | Светозарево         | 096 |
| Шабац        | Ђуприја<br>Деспотовац<br>Параћин<br>Свилајнац                 |          | 63530 | Рековац             | 089 |
|              |   |          | 63520 | Ђуприја             | 033 |
|              |   |          | 63540 | Деспотовац          | 036 |
|              |   |          | 63510 | Параћин             | 077 |
|              |   |          | 63600 | Свилајнац           | 097 |
|              |   |          | 63610 | Шабац               | 099 |
|              |   |          | 63620 | Богатић             | 024 |
|              |   |          | 63620 | Владимирци          | 112 |
|              |   |          | 63700 | Коцељево            | 046 |
|              |   |          | 63702 | Титово Ужице        | 100 |
| Титово Ужице | Вајина Башта<br>Ивањица<br>Косјерић<br>Ужичка Пожега          | Чајетина | 63702 | Чајетина            | 035 |
|              |   |          | 63710 | Вајина Башта        | 007 |
|              |   |          | 63720 | Ивањица             | 042 |
|              |   |          | 63730 | Косјерић            | 048 |
|              |   |          | 63740 | Ужичка Пожега       | 081 |
|              |   |          | 63701 | Ариље               | 004 |
|              |   |          | 63900 | Ваљево              | 107 |
|              |   |          | 63903 | Мионица             | 069 |
|              |   |          | 63901 | Осечина             | 076 |
|              |   |          | 63902 | Лајковац            | 055 |
| Ваљево       | Уб<br>Љиг   | Ариље    | 63910 | Уб                  | 105 |
|              |   |          | 63930 | Љиг                 | 061 |
|              |   |          | 64100 | Врање               | 114 |
|              |   |          | 64110 | Трговиште           | 102 |
|              |   |          | 64120 | Бујановац           | 030 |
|              |   |          | 64130 | Прешево             | 082 |
|              |   |          | 64140 | Сурдулица           | 095 |
|              |   |          | 64200 | Босилеград          | 028 |
|              |   |          | 64210 | Владичин Хан        | 111 |
|              |   |          | 64220 | Владичин Хан        | 111 |
| Врање        | Бујановац   |          | 64200 | Зајечар             | 116 |
|              |   |          | 64210 | Бољевац             | 026 |
|              |   |          | 64220 | Књажевац            | 045 |
|              |   |          | 64230 | Бор                 | 027 |
|              |   |          | 64240 | Неготин             | 072 |
|              |   |          | 64260 | Кладово             | 043 |
|              |   |          | 64270 | Мајданпек           | 063 |
|              |   |          | 64270 | Мајданпек           | 063 |
|              |   |          | 64270 | Мајданпек           | 063 |
|              |   |          | 64270 | Мајданпек           | 063 |
| 64270        | Мајданпек   | 063      |       |                     |     |
| Зајечар      | Бољевац<br>Књажевац<br>Бор<br>Неготин<br>Кладово<br>Мајданпек |          | 64200 | Косовска Митровица  | 310 |
|              |   |          | 64210 | Косовска Митровица  | 311 |
|              |   |          | 64220 | Лепосавић           | 318 |
|              |   |          | 64230 | Србица              | 318 |
|              |   |          | 64240 | Вучитрн             | 322 |
|              |   |          | 64260 | Вучитрн             | 322 |
|              |   |          | 64270 | Вучитрн             | 322 |
|              |   |          | 64270 | Вучитрн             | 322 |
|              |   |          | 64270 | Вучитрн             | 322 |
|              |   |          | 64270 | Вучитрн             | 322 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

| 1                  | 2 | 3         | 4     | 5                  | 6   |
|--------------------|---|-----------|-------|--------------------|-----|
| Косовска Митровица |   | Лепосавић | 68200 | Косовска Митровица | 310 |
|                    |   |           | 68202 | Лепосавић          | 311 |
|                    |   |           | 68202 | Србица             | 318 |
|                    |   |           | 68202 | Вучитрн            | 322 |

| 1        | 2        | 3         | 4     | 5         | 6   |
|----------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| Пећ      |          |           | 68300 | Пећ       | 314 |
|          |          |           |       | Дечани    | 301 |
|          |          |           |       | Исток     | 306 |
|          |          |           |       | Клина     | 308 |
| Приштина |          |           | 68400 | Приштина  | 310 |
|          |          |           |       | Глоговац  | 304 |
|          |          | Липљан    | 68401 | Липљан    | 312 |
|          |          | Подујево  | 68402 | Подујево  | 315 |
|          | Гњилане  |           | 68430 | Гњилане   | 305 |
|          |          |           |       | Косовска  |     |
|          |          |           |       | Каменица  | 309 |
|          |          |           |       | Витина    | 321 |
|          | Урошевац |           | 68440 | Урошевац  | 320 |
|          |          |           |       | Качаник   | 307 |
| Призрен  |          |           | 68500 | Призрен   | 317 |
|          |          | Драгаш    | 68503 | Драгаш    | 302 |
|          |          | Ораховац  | 68501 | Ораховац  | 313 |
|          |          | Сува Река | 68502 | Сува Река | 319 |
|          | Баковица |           | 68510 | Баковица  | 303 |

## СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

| 1                 | 2             | 3          | 4     | 5                 | 6   |
|-------------------|---------------|------------|-------|-------------------|-----|
| Бачка Паланка     |               |            | 65100 | Бачка<br>Паланка  | 205 |
|                   |               |            |       | Бач               | 204 |
| Кикинда           |               |            | 65500 | Кикинда           | 215 |
|                   |               |            |       | Нови              |     |
|                   | Јови Кнежевац |            | 65510 | Кнежевац          | 222 |
|                   |               |            |       | Чока              | 211 |
| Нови Сад          |               |            | 65700 | Нови Сад          | 223 |
|                   |               |            |       | Бачки Петровац    | 207 |
|                   |               |            |       | Беочин            | 210 |
|                   |               |            |       | Темерин           | 236 |
|                   |               |            |       | Тител             | 239 |
|                   | Бечеј         |            | 65710 | Бечеј             | 208 |
|                   | Жабалъ        |            | 65720 | Жабалъ            | 243 |
|                   | Инђија        |            | 65730 | Инђија            | 212 |
|                   |               |            |       | Стара             |     |
|                   | Стара Пазова  |            | 65740 | Пазова            | 235 |
|                   | Србобран      |            | 65750 | Србобран          | 233 |
| Панчево           |               |            | 66000 | Панчево           | 226 |
|                   |               |            |       | Алибунар          | 202 |
|                   |               |            |       | Ковачица          | 216 |
|                   |               |            |       | Опово             | 225 |
|                   | Ковин         |            | 66010 | Ковин             | 217 |
| Сента             |               |            | 66200 | Сента             | 231 |
|                   | Ада           |            | 66210 | Ада               | 201 |
| Сомбор            |               |            | 66300 | Сомбор            | 232 |
|                   | Апатин        |            | 66310 | Апатин            | 203 |
|                   | Одаци         |            | 66320 | Одаци             | 224 |
| Сремска Митровица |               |            | 66400 | Сремска Митровица | 234 |
|                   | Шид           |            | 66410 | Шид               | 237 |
|                   | Рума          |            | 66420 | Рума              | 229 |
|                   |               |            |       | Ириг              | 213 |
|                   |               |            |       | Пеџинци           | 221 |
| Суботица          |               |            | 66600 | Суботица          | 236 |
|                   | Кањижа        |            | 66610 | Кањижа            | 214 |
| Бачка Топола      |               |            | 65200 | Бачка Топола      | 206 |
|                   |               |            |       | Мали Иђош         | 219 |
| Врбас             |               |            | 66700 | Врбас             | 240 |
|                   | Кула          |            | 66710 | Кула              | 218 |
| Вршац             |               |            | 66800 | Вршац             | 241 |
|                   |               |            |       | Планиште          | 228 |
|                   | Бела Црква    |            | 66810 | Бела Црква        | 209 |
| Зрењанин          |               |            | 66900 | Зрењанин          | 242 |
|                   |               |            |       | Житиште           | 244 |
|                   |               | Нова Црња  | 66903 | Нова Црња         | 220 |
|                   |               | Нови Бечеј | 66901 | Нови Бечеј        | 221 |
|                   |               | Сечањ      | 66902 | Сечањ             | 230 |

852.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANCE SOIR“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „France Soir“ од 19 октомври 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/464

4 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FOLKS STIMME“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Volks Stimme“ број 249 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/370

4 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

854.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDEUTSCHE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Südeutsche Zeitung“ број

247 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/577

4 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

855.

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за заштита на растенијата од растителни болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), претседателот на Сојузниот комитет на земјоделство пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ ЗА ПОЈАВАТА И ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ****Член 1**

Извештаите и податоците за појавата и преземените мерки за спречување на ширењето и отстранувањето на растителните болести и штетници, што врз основа на член 54 став 2 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Закон) се доставуваат до Сојузниот комитет за земјоделство, се доставуваат годишно и повремено, и тоа годишно — секоја година до 15 декември, а повремено — во текот на годината штом ненадејно и масовно ќе се појави растителна болест или штетник.

Годишниот извештај содржи: текстуален дел со податоци за појавата и мерките за отстранување на растителните болести и штетници што се јавиле во текот на извештајниот период на територијата на републиката, односно автономната покраина.

Повремените извештаи содржат: текстуален дел со податоци за појавата, ширењето и мерките за отстранување на одделни растителни болести и штетници кои во текот на годината се појавиле ненадејно и масовно.

**Член 2**

Текстуалниот дел на годишниот извештај од член 1 став 2 на овој правилник содржи податоци за:

1) видот на растителната болест и штетник, местото, времето, условите и начинот на појавата, ширењето и распространетоста;

2) интензитетот на појавата и степенот на штетите што ги предизвикале определени растителни болести и штетници;

3) преземените мерки за отстранување и искоренување на растителните болести и штетници и нивните резултати;

4) видот и количеството на потрошените пестициди (збирно годишно);

5) појавата на неповолно дејствување на пестицидите врз растенијата, домашните животни, пчелите, рибите, заштитениот дивач, човекот и неговата околина.

Извештајот од став 1 на овој член се изработува посебно за карантински растителни болести и штетници, а посебно за економски и штетни растителни болести и штетници.

Со извештајот од став 1 на овој член можат да бидат посебно опфатени и растителни болести и штетници кои не се сметаат за карантински и еко-



номски штетни растителни болести и штетници од член 3 став 5 на Законот, ако се јавиле масовно и можат да претставуваат опасност за целата земја.

**Член 3**

Повремените извештаи од член 1 став 3 на овој правилник содржат податоци од член 2 точ. 1, 2 и 3 на овој правилник за растителните болести и штетници што се појавиле ненадејно и масовно.

Податоците што се доставени во текот на годината како повремени извештаи се вклучуваат во годишниот извештај за соодветната година.

**Член 4**

Надлежниот републички, односно покраински орган од член 54 став 2 на Законот води картотека на растителните болести и штетници според образецот „Извештајна служба за заштита на растенијата“, кој е напечатен во прилог кон овој правилник и е негов составен дел.

Образецот од став 1 на овој член се води посебно за секоја растителна болест и штетник.

**Член 5**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за вршење извештајна служба за растителните болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/63).

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-5239/1

3 декември 1977 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
инж. **Иво Куштрак, с. р.**

**ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

(Органи)

(Назив на растителната болест-штетник)

| Датум на појавата | Место и општина | Вид на растението или производот | Нападната површина или количество (m <sup>2</sup> ha, број, kg, тони и сл.) | Интензитет (број m <sup>2</sup> во % и сл.) | Степен на штетите (по ha, тона, во % и сл.) | Мерки за отстранување (видови, доза, и број на третирањата) и оцена на ефикасноста (во % или опишно) | Неповолно дејствување на пестицидите врз растенијата, животните, човекот и неговата околина и други забелешки |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| 1                 | 2               | 3                                | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   |

856.

Врз основа на член 6 став 3 член 7 став 3 и член 8 став 5 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), директорот на Сојузниот завод за статистика пропишува

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76) во упатствата за пополнување на обрасците РОЈ-1 и РОЈ-1а, што се составен дел на тој правилник се вршат следните измени и дополненија:

1) во текстот на упатството „Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата“ од став 3 во точка 3 став 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 3, кој гласи:

„Основната организација на здружен труд која е лоцирана во странство не запишува адресни податоци под: а), б) и в), а под д) го запишува местото и земјата во која се наоѓа основната организација;“

Во точка 6, став 1 се менува и гласи:

„б) под редниот број 6 „Вид на организацијата — облик на здружувањето“ организацијата, односно заедницата запишува еден од следните одговори:

- 11 Основна организација на здружен труд
- 12 Работна организација без основни организации на здружен труд
- 13 Работна организација со основни организации на здружен труд
- 14 Сложена организација на здружен труд
- 15 Работна заедница на организација на здружен труд
- 16 Основна организација на кооперанти во земјоделството
- 17 Работна организација на кооперанти без основни организации
- 18 Работна организација на кооперанти со основни организации
- 19 Договорна организација на здружен труд

- 21 Основна задружна организација
  - 22 Основна организација на здружен труд во задруга за кооперација со земјоделци
  - 23 Земјоделска задруга без основни организации на здружен труд и основни задружни организации
  - 24 Земјоделска задруга со основни организации
  - 25 Сложена земјоделска задруга
  - 26 Работна заедница на земјоделска задруга
  - 27 Занаетчиска задруга
  - 31 Интерна банка
  - 32 Основна банка
  - 33 Здружена банка
  - 34 Заедница на осигурување на имоти и лица
  - 35 Други финансиски организации
  - 40 Заедница на организација на здружен труд
  - 50 Општо и посебно здружение на организацији на здружен труд
  - 60 Самоуправна интересна заедница
  - 71 Орган на општествено-политичка заедница
  - 72 Орган на општествена заедница
  - 73 Орган на месна заедница
  - 81 Општествено-политичка организација
  - 82 Општествена организација
  - 83 Здружение на граѓани
  - 90 Други организации.
- Став 3 се брише.

На крајот на текстот од упатството „Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата“ се додава нов текст кој гласи:

„Новооснованата работна организација (ако се основа само работна организација), новооснованата општествена организација, односно здружението на граѓани и др., го пополнува во целост Образецот РОЈ-1 со запишување на податоците во рубриките на тој образец.

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“, треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 1) „Основање, организирање на организација — заедница“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата РОЈ-1 од работната организација за нејзиното основање; под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално да се објасни основањето на работната организација.

Новоорганизираната основна организација на здружен труд, работната организација или сложената организација на здружен труд го пополнува во целост Образецот РОЈ-1. Новоорганизираната работна заедница за вршење на работи од заеднички интерес во состав на работната организација со основни организации на здружен труд, на сложена организација на здружен труд или деловна заедница — го пополнува во целост Образецот РОЈ-1. Работните заедници што според самоуправната спогодба или самоуправниот општ акт се овластени да стапат во правниот промет поднесуваат пријава на Образецот РОЈ-1 преку надлежниот етопански суд. Другите работни заедници што не се должни да се регистрираат кај судот, пријави на Образецот РОЈ-1 поднесуваат непосредно до статистичкиот орган.

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“, треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точка 1) „Основање, организирање на организација — заедница“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од организацијата — заедницата за нејзиното организирање; под в) „Опис и објаснение на промената“, — текстуално да се наведат основните организации на здружен труд, односно работните организации од кои е организирана новата основна организација на здружен труд, работната организација или сложената организација на здружен труд со запишување на називот (фирмата) и седиштето на секоја од нив.

Новата организација — заедницата настаната со здружување го пополнува Образецот РОЈ-1 во целост.

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 3) „Настанување со здружување, издвојување и др.“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од организацијата — заедницата за нејзиното настанување со здружување; под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално да се наведе називот (фирмата) на сите организации — заедници од кои со здружување настанала новата организација — заедница.

Организацијата — заедницата што се доселила од друга СР — САН го пополнува во целост Образецот РОЈ-1.

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 3) „Настанување со здружување, издвојување и др.“; под б) „Датум на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 за доселувањето; под в) „Опис и објаснение на промената“ — да се наведе од каде се доселила (СР — САН), општината и називот (фирмата) што ја имала порано, како и адресните податоци.

При пријавување престанување на организација — заедница поради ликвидација или други со закон предвидени причини Образецот РОЈ-1 се пополнува делумно, и тоа така што организацијата — заедницата го запишува матичниот број од единствениот регистар, а во рубриката под редниот број 2 „Назив (фирма) на организацијата — заедницата“ под а) го наведува целосниот назив (фирма).

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 2) „Престанок на организацијата — заедницата“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога е поднесена пријавата на Образецот РОЈ-1 до регистарскиот орган за престанувањето на организацијата — заедницата; под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално да се објасни поради што дошло до престанување на организацијата — заедницата и да се наведат определените причини (ликвидација, други со закон предвидени причини).

При пријавувањето на престанокот на организацијата — заедницата поради здружување и др., Образецот РОЈ-1 се пополнува делумно и тоа така што организацијата — заедницата го запишува матичниот број од единствениот регистар, а во рубриката под редниот број 2 „Назив (фирма) на организацијата — заедницата“ под а) го наведува целосниот назив (фирма).

Во рубриката под редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точка 4) „Престанокот поради здружување и др.“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од организацијата — заедницата за престанокот поради здружување и др.; под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално да се наведе поради што дошло до престанокот и што настанало со тој престанок на организацијата — заедницата.

Организацијата — заедницата што го променила статусот го пополнува Образецот РОЈ-1 само со нови податоци, со тоа што го задржува матичниот број од единствениот регистар што го имала пред промената на статусот.

Во рубриката под редниот број 10 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ треба под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 5) „Промена на статусот“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од организацијата — заедницата за промената на статусот; под в) „Опис и објаснение на промената“ — да се наведе текстуално обликот на статусната промена (напр. основна организација на здружен труд станала работна организација, работна организација станала сложена организација на здружен труд, работна организација добила статус на основна организација на здружен труд, итн.) и стариот назив (фирма).

Издвоената основна организација на здружен труд, што станала работна организација, го пополнува во целост Образецот РОЈ-1 за новонастаната работна организација и задолжително го запишува матичниот број од единствениот регистар, што го добила од надлежниот статистички орган како основна организација на здружен труд.

Во рубриката под редниот број 9 „Дејност“ издвоената организација внесува податоци само кога поради издвојувањето дошло до промена на дејноста, и тоа со запишување на податоци под а) и под б).

Во рубриката под реден број 10 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 3) „Настанување со здружување, издвојување и др.“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од работната организација; под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално да се наведе каков назив основната организација на здружен труд имала пред издвојувањето и од која работна организација се издвоила.

Организацијата — заедницата што се отселила во друга СР — САП ги запишува во пријавата на Образецот РОЈ-1 само идентификационите податоци (матичен број и назив — фирма). Во рубриката под редниот број 10 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 4) „Престанок поради здружување и др.“; под б) „Датум на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата РОЈ-1 за отселивањето. под в) „Опис и објаснение на промената“ — да се наведе текстуално каде се отселила (СР — САП), општината и адресните податоци.

Ако организацијата — заедницата пријавува до регистарскиот орган промена на називот (фирмата), промена на седиштето и другите адресни податоци во рамките на СР — САП, промена на жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство, промена на регистарскиот број на обврзникот на придонеси, промена на организацијата во која е здружена (непосредно повисок облик на здружување — рубриката под редниот број 8 во Образецот РОЈ-1), промена на дејноста, и др., го пополнува образецот РОЈ-1 наведувајќи го матичниот број од единствениот регистар и називот (фирмата) на организацијата — заедницата, а потоа ги запишува само оние податоци што се однесуваат на настанатите промени и при тоа се заокружува редниот број на односната рубрика и се запишува месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 за извршената промена. Во рубриката под редниот број 10 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ под в) „Опис и објаснение на промената“ — текстуално треба поединечно да се наведат по-

датоци за настанатите промени. Ако организацијата — заедницата го променила називот (фирмата), треба да го запише поранешниот назив (фирма).

Ако одделни податоци за наведените промени не се запишуваат во судскиот, односно во друг посебен регистар, организацијата — заедницата ќе го пополни Образецот РОЈ-1 и ќе го достави непосредно до надлежниот статистички орган.“;

2) во текстот во упатството „Пополнување на Образецот РОЈ-1а Пријава за деловната и друга единица во состав на организацијата — заедницата“ во став 6 во точка 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи:

„Основната организација на здружен труд, односно работната организација без основни организации на здружен труд, ѝ доделува на секоја единица во составот реден број кој почнува од еден и до бројот колку што има единици во составот. Редниот број што ѝ се доделува на единицата е постојан и служи за идентификација на единицата во рамките на организацијата во чиј состав е и не може да се менува додека постои единицата. На нова единица и се доделува следниот број при што се води сметка за последниот доделен број.“;

На крајот на текстот од упатството „Пополнување на Образецот РОЈ-1 Пријава за деловната и друга единица во состав на организацијата — заедницата“ се додава нов текст, кој гласи:

„При основањето — организирањето на единици во составот, организацијата — заедницата го пополнува во целост Образецот РОЈ-1а.“

Во рубриката под редниот број 5 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 1) „Основање — организирање“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1а за основањето — организирањето на единица во составот, а ако деловната единица не се запишува во регистарот, како датум на запишувањето на денот, месецот и годината кога надлежниот статистички орган ја примил пријавата; во „Забелешки“ — текстуално да се наведе како дошло до основањето — организирањето на единицата во составот.

При пријавувањето на престанокот на единицата во составот, се пополнува делумно Образецот РОЈ-1а, и тоа така што организацијата — заедницата го запишува називот (фирмата) на организацијата — заедницата во чиј состав е, матичниот број од единствениот регистар и редниот број на единицата во составот.

Во рубриката под редниот број 5 „Промена заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 2) „Престанок“; под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1а за престанокот на единицата во составот; во „Забелешки“ — текстуално да се наведат причините за престанокот на единицата во составот.

Ако кај деловните и други единици во составот настанат промени на називот, на адресните податоци или на дејноста и др., организацијата — заедницата ја пополнува пријавата на Образецот РОЈ-1а така што во рубриката под редниот број 1 го запишува називот и адресните податоци на организацијата — заедницата во чиј состав е, матичниот број од единствениот регистар и редниот број на единицата, за-

пишува и други податоци но само оние што се однесуваат на настаните промени и при тоа го заокружува редниот број на односната рубрика.

Во рубриката под редниот број 5 „Промени заради кои се пополнува пријавата“ треба: под а) „Вид на промената“ — да се заокружи точката 3) „Промени во податоците“: под б) „Датум на пријавата на промената“ — да се запише денот, месецот и годината кога регистарскиот орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1а за настаните промени; во „Забелешки“ — текстуално да се наведе кои промени настанале“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Бр. 710-6326  
26 декември 1977 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за статистика,  
Ибрахим Латифиќ, с. р.

857.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-ТИЧНИ МАСИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пластични маси. Поливинил-хлорид (PVC).  
Означување — — — — — JUS G.C1.320
- 2) Пластични маси. Определување на сипкавост — — — — — JUS G.S2.508
- 3) Пластични маси. Испитување на поливинил-хлорид. Асорпција на смеклувачи на ладно — — — — — JUS G.S2.507
- 4) Пластични маси. Испитување на поливинил-хлорид. Определување на нечистотии и туѓи примеси — — — — — JUS G.S2.508
- 5) Пластични маси. Испитување на поливинил-хлорид. Определување на вискозитетниот број и К-вредноста — — — — — JUS G.S2.515

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз пластичните маси што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година.

#### Член 4

Решението за југословенските стандарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67) престанува да важи на 14 јануари 1978 година.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-13191/1  
25 ноември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

858.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИНКОВИ РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за цинкови руди и концентрати, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на бизмут — — — — — JUS B.G8.365
- 2) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на германиум — — — — — JUS B.G8.366
- 3) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на кобалт — — — — — JUS B.G8.337
- 4) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на арсен — — — — — JUS B.G8.368
- 5) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на манган — — — — — JUS B.G8.369
- 6) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на галиум — — — — — JUS B.G8.370
- 7) Цинков концентрат. Методи на хемиски испитувања. Определување на талиум — — — — — JUS B.G8.371

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат почнувајќи од 1 април 1978 година.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-13190/1  
25 ноември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

## 859.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО- КОМУНИКАЦИИ И TV-ПРИЕМНИЦИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации и TV-приемници, што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.N6.121
2. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Општи услови на мерење — — — — — JUS N.N6.122
3. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Напојување — — — — — JUS N.N6.123
4. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Радиофреквенциски влез — — — — — JUS N.N6.124
5. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Методи на дотерување — — — — — JUS N.N6.125
6. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Работна фреквенција и стабилност — — — — — JUS N.N6.126
7. Радиокомуникации. TV-приемници. Методи на мерење. Механички особини на системот за дотерување — — — — — JUS N.N6.127

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат почнувајќи од 1 февруари 1978 година.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16с-13189/1  
25 ноември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

## 860.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО- РАТОРИСКИ СИТА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски сита, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Лабораториски сита. Метална жична мрежа. Технички услови и испитување — — — — — JUS L.J9.011
- 2) Лабораториски сита. Перфорирана метална плоча. Технички услови и испитување — — — — — JUS L.J9.012

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лабораториските сита што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-13186/1  
25 ноември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

## 861.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПРА- ВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРОЛАЧНО ЗАВАРУВАЊЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за исправачи за електролачно заварување, што го има следниот назив и ознака:

Исправачи за електролачно заварување.  
Општи технички услови — — — JUS N.N9.201.

**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на исправачите на електролачно заварување што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 5 јануари 1978 година.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила омиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-13183/1

25 ноември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
**Милан Крајновиќ, с. р.**

**862.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за спортски реквизити, што го има следниот назив и ознака:

Спортски реквизити. Топки од гума — — — — — JUS Z.D2.200.

**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топките од гума што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-13185/1

25 ноември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
**Милан Крајновиќ, с. р.**

**863.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електроенергетски спроводници и кабли, што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Електроенергетика. Ознаки на изолирани спроводници и кабли — JUS N.C0.006

2. Електроенергетика. Дозволено оптоварување со струја на кабли со изолација од импрегнирана хартија и метален плашт, за напони од 60 kV — — — — — JUS N.C5.026

**Член 2**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз електроенергетските спроводници и кабли, што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 1 февруари 1978 година.

**Член 4**

Престанува да важи следниот југословенски стандард:

Ознаки на изолирани проводници и кабли за електроенергетиката — JUS N.C0.006 донесен со Решението за југословенските стандарди за електрични проводници изолирани со PVC-маса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/61).

**Член 5**

Југословенскиот стандард од член 4 на овој правилник престанува да важи на 31 јануари 1978 година.

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-13184/1

25 ноември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
**Милан Крајновиќ, с. р.**

**864.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД НАФТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за производи од нафта што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Течни горива. Горива за млаз-  
ни мотори.  
Тип I — — — — — JUS B.H2.331
- 2) Вазелини. Антикорозиони ва-  
зелини — — — — — JUS B.H3.681
- 3) Производи од нафта. Течност  
за заштита од корозија. Мек филм — JUS B.H9.501

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз производите од нафта што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година.

## Член 4

Престанува да важи југословенскиот стандард:  
Гориво за млазни мотори. Тип 1  
(GM-1 — — — — — JUS B.H2.331  
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70).

## Член 5

Југословенскиот стандард од член 4 на овој правилник престанува да важи на 14 јануари 1978 година.

## Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-13188/1  
25 ноември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

865.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АПАРАТИ  
ЗА МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за апарати за мерење на крвен притисок, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Апарат за мерење на артериски крвен притисок. Апарат со еластичен мерен елемент и слушалки, механички — — — — — JUS L.M5.501
- 2) Апарат за мерење на артериски крвен притисок. Апарат со еластичен мерен елемент, механички — — — — — JUS L.M5.502

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на апаратите за мерење на крвен притисок, што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-13187/1  
25 ноември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

866.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-  
СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Филамент-преѓа (рејон) од регенерирана и ацетилирана целулоза. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.062
- 2) Полиамидна филамент-преѓа тип 6 и 6.6. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.101
- 3) Полиестерска филамент-преѓа. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.121
- 4) Еластомерна (еластанска) полиуретанска филамент-преѓа. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.161
- 5) Стаклена филамент-преѓа. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.201
- 6) Вискозна корд-преѓа. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B4.061
- 7) Полиамидна корд-преѓа. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.B4.101
- 8) Облека. Меѓупостави за облека. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.CO.101
- 9) Вискозни корд-ткаенини. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C3.061
- 10) Полиамидни корд-ткаенини. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C3.102
- 11) Постелнина. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.G2.021
- 12) Рубелина за домаќинство. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.G2.022
- 13) Проверување на квалитетот на филамент-преѓа — — — — — JUS F.S2.512
- 14) Проверување на квалитетот на корд-преѓа и на корд-ткаенини — — — — — JUS F.S2.551
- 15) Корд-преѓа. Методи за испитување на статичката атхезија на текстилна корд-преѓа и гума (Н-тест) — — — — — JUS F.S2.553

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз производите на текстилната индустрија, што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 1 февруари 1978 година.

## Член 4

Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Вискозен рејон Општи услови — JUS F.B2.080 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/64);

Полиамидна филамент-преѓа тип 6. Општи услови — — — — — JUS F.B2.101 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70);

Трпезна преслека. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.C2.301

Крпи за лице. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.C2.302

Кујнски крпи. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.C2.303

Постелни покривки со полнила (јоргани и сл.). Мерки и општи услови JUS F.G2.010

Постелни покривки без полнила (кебиња). Мерки и општи услови — JUS F.G2.011

Влошки и подлошки за лежаи (душеци и сл.) Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G2.012

Перници. Мерки и општи услови JUS F.G2.013 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/71).

## Член 5

Југословенските стандарди од член 4 на овој правилник престануваат да важат на 31 јануари 1978 година.

## Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-13983

15 декември 1977 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,

Милан Крајновиќ, с. р.

867.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ И ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ПНЕВМАТСКА АВТОМАТИЗАЦИЈА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за спојки и приклучоци за пневматска автоматизација, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пневматска автоматизација. Приклучоци за PVC цевки. Општи одредби — — — — — JUS M.B6.750
- 2) Пневматска автоматизација. Приклучоци за PVC цевки. — — — — — JUS M.B6.751
- 3) Пневматска автоматизација. Приклучоци за PVC цевки. NPT навој — — — — — JUS M.B6.752
- 4) Пневматска автоматизација. Приклучоци за PVC цевки, со надворешно затинање — — — — — JUS M.B6.753
- 5) Пневматска автоматизација. Приклучоци за PVC цевки, со внатрешно затинање — — — — — JUS M.B6.754
- 6) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за PVC цевки. Облик и мерки — — — — — JUS M.B6.755
- 7) Пневматска автоматизација. Конусни наставки за приклучоци за PVC цевки. Навој NPT — — — — — JUS M.B6.756
- 8) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за PVC цевки, со надворешно затинање — — — — — JUS M.B6.757
- 9) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за PVC цевки, со внатрешно затинање — — — — — JUS M.B6.758
- 10) Пневматска автоматизација. Спојки и приклучоци за бакарни и полиамидни цевки. Општи одредби — — — — — JUS M.B6.760
- 11) Пневматска автоматизација. Приклучоци за бакарни и полиамидни цевки — — — — — JUS M.B6.761
- 12) Пневматска автоматизација. Приклучоци за бакарни и полиамидни цевки. NPT навој — — — — — JUS M.B6.762
- 13) Пневматска автоматизација. Спојки за бакарни и полиамидни цевки — — — — — JUS M.B6.763
- 14) Пневматска автоматизација. Приклучоци за бакарни и полиамидни цевки, со надворешно затинање — — — — — JUS M.B6.764
- 15) Пневматска автоматизација. Приклучоци за бакарни и полиамидни цевки, со внатрешно затинање — — — — — JUS M.B6.765
- 16) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за бакарни и полиамидни цевки. Облик и мерки — — — — — JUS M.B6.766
- 17) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за бакарни и полиамидни цевки. NPT навој — — — — — JUS M.B6.767
- 18) Пневматска автоматизација. Наставки за спојки за бакарни и полиамидни цевки — — — — — JUS M.B6.768
- 19) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за бакарни и полиамидни цевки, со надворешно затинање — — — — — JUS M.B6.769
- 20) Пневматска автоматизација. Наставки за приклучоци за бакарни и полиамидни цевки, со внатрешно затинање — — — — — JUS M.B6.770
- 21) Пневматска автоматизација. Трикраки спојки за PVC цевки. Диспозиција и состав — — — — — JUS M.B6.771
- 22) Пневматска автоматизација. Трикраки спојки за бакарни и полиамидни цевки. Диспозиција и состав — — — — — JUS M.B6.772
- 23) Пневматска автоматизација. Трикраки чатали на спојки за PVC цевки — — — — — JUS M.B6.773



|  |              |
|--|--------------|
| 24) Пневматска автоматизација.<br>Трикраки чатали на спојки за бакарни и полиамидни цевки — — —                                | JUS M.B6.774 |
| 25) Пневматска автоматизација.<br>Чаталести спојки. Општи одредби —  | JUS M.B6.775 |
| 26) Пневматска автоматизација.<br>Колена за спојки — — — — —   | JUS M.B6.776 |
| 27) Пневматска автоматизација.<br>Трикраки чатали за спојки — — —  | JUS M.B6.777 |
| 28) Пневматска автоматизација.<br>Четирикраки чатали за спојки — — —   | JUS M.B6.778 |
| 29) Пневматска автоматизација.<br>Спојки за провод низ преграда — — —  | JUS M.B6.779 |
| 30) Пневматска автоматизација.<br>Наставки за спојки за провод низ преграда — — — — —  | JUS M.B6.780 |
| 31) Пневматска автоматизација.<br>Двострани наставки на спојка — — —   | JUS M.B6.781 |
| 32) Пневматска автоматизација.<br>Затиначки прстен за цевни спојки и приклучоци — — — — —                                      | JUS M.B6.782 |
| 33) Пневматска автоматизација.<br>Преклопни навртки од класа на изработка А за спојки за PVC цевки                             | JUS M.B1.856 |
| 34) Пневматска автоматизација.<br>Преклопни навртки од класа на изработка А за спојки за бакарни и полиамидни цевки — — — — —  | JUS M.B1.857 |
| 35) Пневматска автоматизација.<br>Ниски шестострани навртки од класа на изработка А за спојки за провод низ преграда — — — — — | JUS M.B1.858 |
| 36) Пневматска автоматизација.<br>Спојни навртки за приклучоци — — —   | JUS M.B1.859 |
| 37) Пневматска автоматизација.<br>Чепови со навој — — — — —  | JUS M.B1.860 |
| 38) Пневматска автоматизација.<br>Чепови со навој, со надворешно затинање — — — — —  | JUS M.B1.864 |
| 39) Пневматска автоматизација.<br>Чепови со навој, со внатрешно затинање — — — — —   | JUS M.B1.865 |

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз спојките и приклучоците за пневматска автоматизација што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-13982/1

15 декември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

868.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил за потребите на здравството, што ги имаат следните називи и ознаки:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) Ткаенини за болничка постелна рубелина<br>Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.400 |
| 2) Болничка постелна рубелина.<br>Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.111 |
| 3) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип I. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.701 |
| 4) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенини тип II. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.702 |
| 5) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип III. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.703 |
| 6) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип IV. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.704 |
| 7) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип V. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.705 |
| 8) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип VI. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.706 |
| 9) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип VII. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.707 |
| 10) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип VIII. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.708 |
| 11) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип IX. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.709 |
| 12) Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина тип X. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.710 |
| 13) Ткаенини за заштитна облека во здравството. Ткаенини тип XI. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.711 |
| 14) Ткаенини за заштитна облека во здравството. Ткаенина тип XII. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.712 |
| 15) Ткаенини за заштитна облека во здравството. Ткаенина тип XIII. Општи услови — — — — —   | JUS F.C2.713 |
| 16) Ткаенини за заштитна облека во здравството. Ткаенина тип XIV. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.714 |
| 17) Плетенини за заштитна облека во здравството. Плетенини, тип XV. Општи услови — — — — —  | JUS F.C2.715 |
| 18) Работна заштитна облека во здравството. Облека за здравствените работници. Женски фустани. Големина и квалитет на материјалот и изработката — — — — — | JUS F.G2.736 |

19) Заштитна облека во здравство-  
то. Облека за болни. Машки и женски  
мантили. Големини и квалитет на  
материјалот и изработката — — — — — JUS F.G1.768

20) Заштитна облека во здравство-  
то. Облека за болни. Детски мантили.  
Големини и квалитет на материјалот  
и изработката — — — — — JUS F.G1.767

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-  
вилник се составен дел од овој правилник, а се об-  
јавуваат во посебно издание на Југословенскиот за-  
вод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој  
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-  
менуваат врз текстилот за потребите на здравство-  
то, што се произведуваат, односно увезуваат почну-  
вајќи од 15 февруари 1978 година.

#### Член 4

Престануваат да важат следните југословенски  
стандарди:

Ткаенини за работна заштитна облека во здрав-  
ството:

— Ткаенина, тип I. Општи услови JUS F.C2.701

— Ткаенина, тип II Општи услови JUS F.C2.702

— Ткаенина, тип III. Општи

услови JUS F.C2.703

— Ткаенина, тип IV. Општи

услови JUS F.C2.704

— Ткаенина, тип V. Општи услови JUS F.C2.705

— Ткаенина, тип VI. Општи

услови JUS F.C2.706

— Ткаенина, тип VII. Општи

услови JUS F.C2.707

— Ткаенина, тип VIII. Општи

услови JUS F.C2.708

— Ткаенина, тип IX. Општи

услови JUS F.C2.709

— Ткаенина, тип X. Општи услови JUS F.C2.710

— Ткаенина, тип XI. Општи

услови JUS F.C2.711

— Ткаенина, тип XII. Општи

услови JUS F.C2.712

— Ткаенина, тип XIII. Општи

услови JUS F.C2.713

— Ткаенина, тип XIV. Општи

услови IUS F.C2.714

Плетенини за заштитна облека

во здравството: — — — — —

— Плетенини, тип XV Општи

услови JUS F.C2.715

Работна заштитна облека во здравството. Обле-  
ка за здравствените работници:

— Женски фустани, Големини и

квалитет на материјалот и изработката JUS F.C1.736

Заштитна облека во здравството.

Облека за болни:

— Машки и женски наметала.

Големини и квалитет на материјалот

и изработката — — — — — JUS F.G1.766

— Детски наметала. Големини и

квалитет на материјалот и изработ-  
ката — — — — — JUS F.G1.767

донесени со Решението за југословенските стандар-  
ди од областа на текстилната индустрија („Службен  
лист на СФРЈ“, бр. 19/74).

#### Член 5

Југословенските стандарди од член 4 на овој  
правилник престануваат да важат на 14 февруари  
1978 година.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-14052/1

16 декември 1977 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот  
завод за стандарди-  
зација,

Милан Крајновиќ, с. р.

869.

Врз основа на член 109 став 3 од Законот за  
девизното работење и кредитните односи со стран-  
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот  
на гувернерите донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАЌАЊЕТО И НА-  
ПЛАТУВАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАН-  
СТВО СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА  
ВАЛУТА**

1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со  
странство се врши преку банките овластени за вр-  
шење работи на платниот промет и кредитни работи  
со странство и преку Народната банка на Југо-  
славија.

По исклучокот од одредбата на став 1 од оваа  
точка, а врз основа на одобрението од народната  
банка на републиката, односно народната банка на  
автономната покраина, плаќањето и наплатувањето  
на увозот и извозот на стоки и услуги, како и по  
други основи, може да се врши и непосредно во  
ефективни странски валути.

Одобрението според став 2 од оваа точка се из-  
дава за секоја одделна работа, на образложено ба-  
рање од организација на здружен труд и друго  
домашно правно лице, ако одлуката за тоа ја донел  
надлежниот орган на управувањето со организаци-  
јата на здружен труд, односно друго домашно прав-  
но лице.

2. Организациите на здружен труд што вршат  
услуги во меѓународниот стоковен и патнички про-  
мет можат кај овластената банка да купуваат и кај  
себе да држат ефективни странски валути до височ-  
ината утврдена во одобрението на народната банка  
на републиката, односно народната банка на авто-  
номната покраина, заради снабдување на персона-  
лот на транспортното средство со потребни износи  
на дневници, како и за плаќање други трошоци во  
странство, врзани за транспортното средство и  
стоките.

Персоналот на транспортното средство, при па-  
тувањето во странство, кај царинските органи го  
права известувањето на девизи со потврда на орга-  
низацијата на здружен труд од став 1 на оваа точка,  
во која е означено името на работникот од таа орга-  
низација и износот на девизите што му е даден.

Организациите на здружен труд што се занима-  
ваат со работи на продажба на стоки од консигна-  
циони склади, со снабдување на гориво и мазиво  
на странски воздухоплови и бродови, со приредува-  
ње меѓународни саеми и изложби и со давање ту-  
ристички сообраќајни и сервисни услуги, ако се ов-  
ластени да вршат менувачки работи, можат стоките  
и дадените услуги продадени на странски лица во

Југославија да ги наплатуваат во ефективна странска валута, без посебно одобрение од точка 1 на оваа одлука, и да ги полагаат на својата девизна сметка.

4. Организациите на здружен труд, општествено-политичките организации, општествените организации и други домашни правни лица можат без посебното одобрение од точка 1 на оваа одлука, да примаат ефективни странски валути за претплата на списанија и публикации, за објавување огласи, за учествување на семинари и конгреси, за нарачување емисија преку радиостаница, за школарина, за наставни средства, за членарини и котизации, за поштенски мерки за филателистички цели и на име помош и подарок, и да ги полагаат на своја девизна сметка.

5. Плаќањето и наплатувањето во ефективни странски валути, во смисла на оваа одлука, може да се врши само во валутите содржани во Листата на курсевите на ефективните валути што ги издава надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Ако за определена ефективна странска валута се воведат посебни ограничувања, тие ограничувања важат и за плаќањата и наплатувањата во ефективна странска валута што се вршат според оваа одлука.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои плаќањето и наплатувањето се врши во ефективна странска валута („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74, 6/75, 34/75, 52/75 и 25/76).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 84

23 ноември 1977 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Кеенте Богоев, с.р.

870.

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77) по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

2а. Организациите на здружен труд што во смисла на одредбите од Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76), отвораат слободни царински продавници на воздухопловни пристаништа отворени за меѓународен сообраќај, како и на домашни бродови и во воздухопловни доцка се наоѓаат надвор од царинското подрачје на Југославија, можат да внесуваат во Југославија динари што ќе ги наплатат од домашни или странски лица — излезни патници за продадени домашни и странски

стоки во тие продавници. Продажба може да се врши на одделно лице најмногу до вредноста на стоките што не го преминува износот и апоените што се дозволени за изнесување од Југославија сообразно со точка 1 од оваа одлука, што се докажува со копии на сметките издадени на купувачите.

Продажба на странски стоки во смисла на став 1 од оваа точка може да се врши само до височината на правата со кои организацијата на здружен труд располага за плаќање на тие стоки на странски сопственици, врз основа на самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 89

15 декември 1977 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с.р.

871.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во согласност со член 7 од Договорот за спроведување на политиката на цените во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА ПРЕМИИТЕ И КОМПЕНЗАЦИЈЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

#### Член 1

Заради остварување на политиката на цените, а особено движењето на животните трошоци во рамките предвидени со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1977 година, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесници на Договорот), согласни се да исплатуваат премија за млеко и компензации за свежо говедско, свинско, овчо и живинско месо — за количествата што ќе се продадат и испорачат во периодот од 1 ноември 1977 година до 15 јануари 1978 година.

За која премија ќе се исплатува за сите количества од родот на 1977 година.

#### Член 2

На основните организации на здружен труд, на земјоделските задруги што произведуваат млеко, сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители, им се исплатува премија во износ од 0,38 динари за еден пресметковен литар кравјо млеко, со 3,2% млечна маст, односно за еден пресметковен литар овчо млеко со 4% млечна маст.

Премијата од став 1 на овој член се исплатува под условите млекото при откупот од производителите

лот да е платено според пропишаната минимална откупна цена.

### Член 3

На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители, им се исплатува премија од 1,55 динари за еден килограм соја.

Премијата од став 1 на овој член се исплатува за сите количества соја од родот на 1977 година што им се продаваат и испорачуваат на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја.

### Член 4

На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат свежо месо им се исплатува компензација за еден килограм свежо месо, и тоа:

|                     | Дин/kg |
|---------------------|--------|
| 1) за говедско месо | 3,15   |
| 2) за свињско месо  | 3,95   |
| 3) за овчо месо     | 3,20   |
| 4) за живинско месо | 2,40   |

Компензацијата од став 1 на овој член им се исплатува на основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги од тој став за сите количества свежо месо што ќе им ги продадат и испорачат на организациите на здружен труд што свежото месо го продаваат на мало во свои продавници или на други големи потрошувачи.

На организациите на здружен труд и на земјоделските задруги од ст. 1 и 2 на овој член им се исплатува компензација под условите:

1) добитокот да го откупуваат по цените што се утврдени како единствени откупни цени за еден килограм жива мера од точка 1 на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 41/76, 19/77, 35/77 и 41/77);

2) малопродажните цени на свежо месо, формирани врз основа на договорот од точка 1 на овој став, да ги намалат за износот на компензацијата од став 1 на овој член.

### Член 5

Средствата за исплатување на премиите од чл. 2 и 3 и компензациите од член 4 на овој договор ги обезбедуваат републиките и автономните покраини со посебен придонес, сразмерно со своето учество во обезбедувањето на средствата за Буџетот на федерацијата за 1977 година.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат и се водат врз посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија како здружени средства на републиките и автономните покраини.

Средствата за исплатување на премиите и компензациите ги обезбедуваат републиките и автономните покраини според Договорот за измена на Договорот за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/77) — за октомври 1977 година до вкупниот износ од 297,3 милиони динари, и според овој договор — до вкупниот износ од 221.000.000 динари, и тоа:

— во 000 динари —

| Реден број | Република, односно автономна покраина | За октомври 1977 година | Од 1 ноември 1977 до 15 јануари 1978 година |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 1          | СР Босна и Херцеговина                | 38 920                  | 28 951                                      |
| 2          | СР Македонија                         | 16 830                  | 12 376                                      |
| 3          | СР Словенија                          | 47 960                  | 35 581                                      |
| 4          | СР Србија                             | 71 390                  | 53 040                                      |
| 5          | СР Хрватска                           | 78 430                  | 58 314                                      |
| 6          | СР Црна Гора                          | 5 910                   | 4 420                                       |
| 7          | САН Војводина                         | 32 850                  | 24 531                                      |
| 8          | САН Косово                            | 5 110                   | 3 757                                       |

Средствата од став 1 на овој член, за периодот од 1 ноември 1977 година до 15 јануари 1978 година се уплатуваат во три еднакви месечни рати, до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

Ако средствата од став 2 на овој член според пресметката и извештајот од Службата на општественото книговодство на Југославија не бидат доволни за намиривање на обврските според одредбите на овој договор средствата што недостигаат ги обезбедуваат републиките и автономните покраини на начинот утврден во член 5 став 1 на овој договор.

Ако средствата на посебната сметка од став 1 на овој член бидат поголеми од износот потребен за намиривање на обврските според овој договор, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе им го врати вишокот на средствата на републиките и автономните покраини, сразмерно со нивното учество во обезбедувањето на тие средства.

### Член 6

Учесниците на Договорот го овластуваат претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и сојузниот секретар за пазар и цени да го пропишат, во рок од 15 дена од денот на потпишувањето на овој договор, начинот и условите за остварување на премиите и компензациите според овој договор.

### Член 7

Овој договор го потпишаа овластените претставници на сите учесници на Договорот во соодветен број идентични примероци, кои се сметаат за автентични текстови.

### Член 8

Овој договор се применува од 1 ноември 1977 година.

### Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

### Член 10

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина  
заменик-републички секретар за финансии,

**Бешлагик Ферид, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија  
потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија,

**Петко Чадиковски, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Словенија  
републички секретар за земјодел-  
ство, шумарство и исхрана,  
**Милован Зидар, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Србија  
републички секретар за пазар  
и цени,  
**Милвое Стојановиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Саборот  
на СР Хрватска  
член на Советот,  
**Олга Миличиќ-Арсланагиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Црна Гора  
републички секретар за земјодел-  
ство,  
**Милан Шоновик, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на САН Војводина  
покраински секретар за пазар  
и цени,  
**Рамач Симеон, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на САН Косово  
покраински секретар за пазар  
и цени,  
**Хаџиу Илијаз, с. р.**

872.

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-  
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“,  
бр 25/72 и 35/72), претставникот на производителот  
и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАН ТВРДОЧЕЛИЧЕН ГРАНУЛАТ — МЕТАЛНИ СРЕД- СТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

1. Претставникот на производителот и претстав-  
ниците на потрошувачите на 28 јуни 1977 година  
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-  
чените цени за леан тврдочеличен гранулат — ме-  
тални средства за чистење, со тоа што производи-  
телските организации на здружен труд да можат  
своите затечени продажни цени, при постојните ус-  
лови на продажбата, да ги зголемат во просек до  
8,8%, а според Ценовникот што е составен дел на  
оваа Спогодба.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат  
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе  
ги продаваат, односно купуваат по цените и под  
условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот  
завод за цени со решение бр. 2346 од 14 декември  
1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден  
од денот на објавувањето во „Службен лист на  
СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Горење-Мута“  
Мута об Драви.

Претставници на купувачите — потрошувачи:  
9 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-  
годбата.

## УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на  
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-  
ја, Претседателот на Републиката донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-  
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-  
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И ЗА НАЗ-  
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-  
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-  
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО  
КРАЛСТВОТО НЕПАЛ**

#### I

Се отповикува

Илија Топалоски од должноста на извонреден  
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-  
деративна Република Југославија во Кралството  
Непал.

#### II

Се назначува

Ангелко Блажевиќ, извонреден и ополномоштен  
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-  
лика Југославија во Република Индија, за извон-  
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка  
Федеративна Република Југославија во Кралството  
Непал, со седиште во Њу Делхи.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го  
изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 45

1 декември 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,

**Јосип Броз Тито, с. р.**

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-  
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на  
Социјалистичка Федеративна Република Југославија  
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-  
листичка Федеративна Република Југославија од-  
лучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во  
работата од значење за социјалистичката изградба  
на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Аугуштин Аугуста Драго, Бошњак Јована Мир-  
ко, Будимлић Фехима Абид, Филиповић Матије Иво,

Тумхалтер Шандора Мира, Јанковић Анте Борис, Лолић Семе Марко, Лунцер Вилка Вилко, Маодвић Илије Стево, Мелчиќи Павло Ладислав, Оршић Јосипа Звонимир, Пачић Звонимира Звонко, Филиповић-Маравић Илије Евица, Пиршл Антуна Емил, Помпе Драгутина Рикард, Реисингер Драгутина Ото, Сарачевић Феридо Сеад, Шошић Грѓе Давор, Шубић Јураја Драго, Влаховић Јосипа Јосип, Зелмановић Јаше Ђорђе;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажина Ђуре Здравко, Геровац-Блажевић Миле Вера, Облак Фрање Данко, Вељановић Миливоја Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гргуревић Трипе Вјекослав, Хубер Ивана Миливој, Ивчић Ивана Стипе, Јакшић Јосипа Габријел, Коцијан Јанка Иван, Маџешки Мате Златко, Марушић Марина Анте, Пеко Јураја Мауриције, Подгорелец Стјепана Славко, Сушић Стјепана Жарко, Тирони Шимуна Божидар, Тропина Јосипа Стјепан, Унгаро-Тунковић Николе Драга;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Кошарог Јосипа Стјепан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Борчић-Јелачић Стјепана Штефа, Браут Антуна Иво, Брихта Милана Жељко, Чакић Јове Коста, Чермак Леона Марцел, Дебелјак Виктора Крешимира, Дитрих Виктора Звонко, Ђорђевић Витомира Боро, Фабрус Шиме Драгутин, Гаџић Душана Мирослав, Галић Раде Мирко, Гарбер Ђуре Роман, Груден Мирослав Живко, Хириш Милана Мира, Куртовић Нике Анте, Ленгер Антона Звонко, Липић Јакова Драго, Пећник Јосипа Јосип, Поповић Јована Јован, Стипетић Јулије Радован, Шуматић Живка Милисав, Вољевца Садра Исмет;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бохуницки Стјепана Мирко, Боровњак Мартина Дарко, Божек Јосипа Младен, Џајзек Стјепана Павло, Дојнић Мате Стјепан;

Гашпаровић-Видош Славка Марија, Глигошки Олге Еуген, Хасић Емина Ибрахим, Hoffmann Корощец Александар Зденка, Хорват Милана Драго, Илијић Николе Лука, Јакимовски Ђорѓа Перо, Јуричић-Послек Ивана Анкица, Кисељак Стјепана Фрањо, Кошпић Лазе Радојко, Коштуић Луке Иван, Ковач Јосипа Мирко, Ковачевић Мије Бранко, Ковачевић Владе Војин, Лучина Ђуре Ђорђе, Лукачић-Тодоровић Милана Милка, Маркович Гашпара

Бранко, Мигић Емила Драгољуб, Мимица Ивана Јакша, Младеновић Милорада Радича, Мудроња Томе Милан, Новачић Ђуре Иво, Осречак Драгутина Владимир, Панџа Анте Иво, Пашић Сеиде Мухамед, Першић Ивана Иво, Пилџак Петра Јосип, Пуповац Будимира Милан, Румора Грѓе Иван, Станојловић Станојла Славија, Стојиќи Стјепана Славко, Сулејманпашић Неџапа Зија, Шепаровић Донка Анте, Шевчиќ Јосипа Алојз, Шипек Марка Нада, Шкорњак Ивана Владо, Шкрлеп Леона Стјепан, Тот-Бурљанек Фрање Милка, Трипан Рудолфа Владо, Вечевски Стојче Драго;

Витез Рудолфа Мирко, Влаховић-Дорић Матије Марија, Вукић Марка Јосип, Зврко-Штибохар Алојза Анђела;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бурсаќ Душана Јелка, Јакимовски-Ковачевић Стеве Смиља, Лунцер Фрање Милада, Љубић Антуна Младен;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бијелић Милана Јанко, Цик-Бркић Јосипа Марија, Докоза Петра Фрањо, Глас Драгутина Дарко, Хорват Мелка Јанко, Катић-Флумини Јосефина Паулина, Каурић-Дороц Реџепа Елза, Комар-Ференчевић Елен Ружица, Костаншек Стјепана Марија, Крухак Вида Јосип, Левнаић-Топол Ивана Мира, Папо Драгутина Адолф, Пиршич-Брајчић Фердинанд Ивко, Рогољ-Вукић Јураја Ана, Штимац Марка Перо, Тафро Хамдије Есад.

Бр. 80  
10 јуни 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

#### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги стечени во Народноослободителната борба и за придонес кон развивањето на соработка и пријателство помеѓу народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Укмар Армид.

Бр. 81  
16 јуни 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ

Павловиќ Животе Миодраг;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јагеровиќ Павла Мирјана, Милићевиќ Микете Љубомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Јелиќ Драгутина Јадранко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Крстиќ Андреја Борђе, Врзиќ-Темуновиќ Гезе Марија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ђуровиќ Миливоја Велимир;

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Мијиќ Гојка Саво;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крндиќ Николе Бранислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Грујичиќ Лазе Миле, Јокиќ Крсте Петар, Касум Хасана Мехмед;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Балабан Саве Алекса, Билиќ Иве Мирко, Борниќ Ибрахима Мухарем, Брадиќ Алојза Вилко, Црнчевиќ Лазе Михајло, Челхасиќ Шахира Мустафа, Делиќ Ибре Садо, Ђукиќ Иле Мирко, Гајиќ Млађена Миладин, Ганибеговиќ Дервиша Неѓиб, Хаџиавдиќ Авде Хамзалија, Јакешчевиќ Иве Бранко, Јакешчевиќ Пере Младен, Јозиќ Мије Драго, Калтак Назифа Абаз, Касумовиќ Хасана Таиб, Љубез Анте Матко, Мујак Мустафе Асим, Пастуховиќ Јаке Иван, Павловиќ Раде Миливој, Петрушиќ Марка Нико, Попаја Але Мехмед, Раиќ Славка Јелена, Сакан Илије Милан, Спајиќ Луке Анто, Шкарица Анте Јеролинка, Штрбац Бошка Ненад, Вилус Раде Јован, Зјајо Муниба Сулејман;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хаџиавдиќ Хамде Сафет, Мулалиќ Омера Фуад;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Доган Ибрахима Расим, Хаџихасановиќ Ибрахима Алија, Кнежевиќ Љубе Драго, Ладан Стипе Марко, Мелиќ Суље Хасан, Миловац Крсте Мирко, Пекез Илије Драгојло;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Петрц Јосипа Алберт, Сроќ Фрање Даворин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ленац Људевита Антон, Лисац Ивана Јуре;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН  
ВЕНЕЦ

Режиќ Вида Данило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Грбац Вилка Жељко, Хост Јосипа Ренато, Ковачиќ Еугена Драгутин, Крпан Рафаела Армандо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Страна 1

Агић Мартина Никола, Бобета Марка Анте, Червек Стефана Виктор, Летица Анте Иво, Мештровић Винка Здравко, Пухарић Вјекослав Јошко, Шкутор Фране Драго;

за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Биро Богдана Антон, Божанић Фране Петар, Гргантов Јозе Радомир;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мендижевец Јанеза Валентин, Палчић Јакоба Антон;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пирих Франца Франц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бизјак-Јереб Антона Марија, Макуц Андреја Ангел, Разпет-Штравс Мартина Ивана, Штравс Кристана Аница, Вербич Ивана Антонија.

Бр. 82

22 јуни 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

|   | Страна |
|---|--------|
| 845. Одлука за условите, мерилата и начинот на утврдувањето и распределбата на стоконите контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1978 година — — — — —   | 2081   |
| 846. Одлука за височината и начинот на плаќање на трошоците за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали — — — — —   | 2084   |
| 847. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај — — —   | 2085   |
| 848. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се врши за потребите на безбедноста на воздушната пловидба — — — — —  | 2086   |
| 849. Правилник за условите под кои се извезуваат или увезуваат стоки без наплата, односно без плаќање на противвредност — — — — —   | 2087   |
| 850. Наредба за обврската за прибавување уверение за потеклото на определени стоки што се увезуваат — — — — —   | 2088   |
| 851. Наредба за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — — | 2090   |
| 852. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „France Soir“ — — — — —  | 2112   |
| 853. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Volks Stimme“ — — — — —   | 2113   |
| 854. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —  | 2117   |
| 855. Правилник за начинот на доставување извештаи и податоци за пејавата и преземените мерки за спречување на ширењето и отстранувањето на растителните болести и штетници — — — — —  | 2118   |
| 856. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — — — — —  | 2113   |
| 857. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —   | 2116   |
| 858. Правилник за југословенските стандарди за цинкови руди и концентрати — — — — —   | 2116   |
| 859. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации и ТВ-приемници — — — — —  | 2117   |
| 860. Правилник за југословенските стандарди за лабораториски сита — — — — —   | 2117   |
| 861. Правилник за југословенскиот стандард за исправачи за електролачно заварување — — — — —  | 2117   |
| 862. Правилник за југословенскиот стандард за спортски реквизити — — — — —  | 2118   |
| 863. Правилник за југословенските стандарди за електроенергетски спроводници и кабли — — — — —  | 211    |
| 864. Правилник за југословенските стандарди за производи од нафта — — — — —   | 2118   |
| 865. Правилник за југословенскиот стандард за апарати за мерење на крвен притисок — — — — —   | 2119   |
| 866. Правилник за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —  | 2119   |
| 867. Правилник за југословенските стандарди за спојки и приклучоци за пневматска автоматизација — — — — —   | 2120   |
| 868. Правилник за југословенските стандарди за текстил за потребите на здравството — — — — —  | 2121   |
| 869. Одлука за условите под кои плаќањето и наплатувањето во работењето со странство се врши во ефективна странска валута — — — — —   | 2122   |
| 870. Одлука за дополнително на Одлуката за изнесување и внесување ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —  | 2123   |
| 871. Договор за премините и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи — — — — —   | 2123   |
| 872. Спогодба за промена на затечените цени за леан тврдочеличен гранулат — метални средства за чистење — — — — —   | 2125   |
| Укази — — — — —   | 2125   |
| Одликувања — — — — —  | 2125   |